

Република Македонија
Државен завод за статистика



Класификации, методологии, номенклатури и стандарди

НОМЕНКЛАТУРА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ ВО ШУМАРСТВОТО, ЛОВОТ И РИБОЛОВОТ И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ, НЗШРУ 2018

5.8.18.01

Скопје, 2018 година

Издавач:
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
ул. „Даме Груев“ бр. 4, Скопје

Телефон +389/02/3295-600
Факс +389/02/3111-336

Веб-страница: <http://www.stat.gov.mk>

Одговара:
Апостол Симовски, директор

ВЕ МОЛИМЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ОВАА ПУБЛИКАЦИЈА, НАВЕДЕТЕ ГО ИЗВОРОТ

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

633/636(497.7)"2018"(083.73)

630(497.7)"2018"(083.73)

639(497.7)"2018"(083.73)

НОМЕНКЛАТУРА на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018. - Скопје : Државен завод за статистика на Република Македонија, 2019. - 69 стр. : табели ; 29 см. - (Класификации, методологии, номенклатури и стандарди / Државен завод за статистика на Република Македонија, ISSN 1409-7044 ; 5.8.18.01)

ISBN 978-608-227-316-7

а) Земјоделски производи - Македонија - 2018 - Номенклатури б) Производи на шумарство - Македонија - 2018 - Номенклатури в) Производи на лов и риболов - Македонија - 2018 - Номенклатури
COBISS.MK-ID 109406474

Предговор

Државниот завод за статистика, како одговорна институција за продуцирање на официјалната статистика и како координатор на статистичкиот систем во Република Македонија, се стреми кон продуцирање релевантни, објективни и меѓународно споредливи статистички податоци. Продуцирањето на споредливи статистички податоци на европско и на меѓународно ниво, неминовно бара ревидирање на постојниот класификациски систем и хармонизација на статистичкиот систем на државата со статистичките системи на државите од Европската Унија.

Во процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди, од особено значење беше усвојувањето и примената на европските статистички методологии, номенклатури и класификации. Една од нив е и Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, е национална верзија на Европската класификација на производи по дејности, (Classification of products by activity CPA 2.1) и претставува основа според која е подготвена Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018, се применува во процесот на прибирање, обработка и дисеминација на статистичките податоци што се однесуваат на произведените/потрошените количества и/или вредности и/или цени на производите/услугите.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018, исто како и Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, е поврзана со Националната класификација на дејности, НКД Рев.2, Комбинираната номенклатура, КН (Combined Nomenclature, CN) и Хармонизирианиот систем за означување и кодирање на стоки, ХС (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS), при што хармонизирианиот систем HS/CN овозможува споредба помеѓу земјоделските производи, производите во шумарството и риболовот со надворешната трговија, како и споредба на статистичките податоци на европско и на меѓународно ниво.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018 е подготвена во Одделението за методологија, квалитет на статистички истражувања и класификации.

Скопје, 2018 година

директор
Апостол Симовски

Содржина

Предговор	3
-----------------	---

ДЕЛ I

Вовед	5
Методолошки објаснувања	5
Опфат во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018	8
Единици мерки во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018	9
Користени кратенки во колоната „Назив“ во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018	9

ДЕЛ II

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

01.1 Едногодишни посеви	12
01.2 Повеќегодишни посеви	24
01.3 Материјали за расад: живи растенија, луковици, грutki и корења, резници и расад, мицелиум на печурки	30
01.4 Живи животни, живина и нивни производи	31
01.6 Земјоделски и сточарски услуги (освен ветеринарни услуги)	37
01.7 Лов, траперство и услуги поврзани со нив	42
02.1 Шумски дрвја и услуги за одгледување на шумски дрвја	44
02.2 Сечени дрва, грубо обработени	46
02.3 Шумски плодови и производи, освен шумски дрвја	48
02.4 Помошни услуги во шумарството	50
03.0 Риби и други производи на рибарството, производи од аквакултури, помошни услуги во рибарството	51

ДЕЛ III

АНЕКСИ

Листа на видови домашни животни и живина во Република Македонија	58
Листа на видови земјоделски растенија во Република Македонија	59
Листа на видови на диви животни и птици во Република Македонија	63
Листа на видови на риби во природни езера, сливови на реки и акумулации во Република Македонија	66

ДЕЛ I

Вовед

Според Речникот на Обединетите нации за поимите во класификациите (United Nations Glossary of Classification Terms), терминот **номенклатура** се дефинира како систематско именување или систем на имиња и термини на категории или предмети, додека под терминот **класификација** се подразбира, покрај именување и подредување, и кодирање според одредени структури.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018 претставува национално именување на земјоделските производи, производите во шумарството, ловот и риболовот и услугите поврзани со нив.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018 е усогласена со:

- Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.

Методолошки објаснувања

Поврзаност на Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018 кореспондира со следните класификации:

- Националната класификација на дејности, НКД Рев.2, на ниво на 4 цифри,
- Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, на ниво на 6 цифри,
- Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ, 2011,
- Комбинираната номенклатура, КН (Combined Nomenclature, CN) и Хармонизираниот систем за означување и кодирање стоки, ХС (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS), при што хармонизираниот систем HS/CN овозможува споредба помеѓу земјоделските производи, производите во шумарството и риболовот со надворешната трговија.

Структура на Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018 опфаќа:

- 1 сектор,
- 3 оддели,
- 11 групи,
- 35 класи,
- 81 категории,
- 213 поткатегории и
- 687 НЗШРУ шифри на производи/услуги.

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018 ги опфаќа групите (3 цифри):

- 01.1 Едногодишни посеви,
- 01.2 Повеќегодишни посеви,
- 01.3 Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и корења, резници и расад, мицелиуми на печурки,
- 01.4 Живи животни, живина и нивни производи,
- 01.6 Земјоделски и сточарски услуги (освен ветеринарни услуги),
- 01.7 Лов, траперство и услуги поврзани со нив,
- 02.1 Шумски дрвја и услуги за одгледување на шумски дрвја,
- 02.2 Сечени дрва, грубо обработени,
- 02.3 Шумски плодови и производи, освен шумски дрвја,
- 02.4 Помошни услуги во шумарството,
- 03.0 Риби и други производи на рибарството, производи од аквакултури, помошни услуги во рибарството.

Шифрата на производот/услугата, во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018, се идентификува со 10 цифри.

Структура на НЗШРУ шифрата	
XX.XX	= НКД шифра
XX.XX.XX	= КПД шифра
XX.XX.XX.YZ	= КПД шифра(1-6) + НЗШРУ-група (7) + НЗШРУ-подгрупа (8)
XX.XX.XX.YZ.nn	= НЗШРУ шифра на производ/услуга

Првите четири цифри (XX.XX) кореспондираат со Националната класификација на дејности, НКД Рев.2.

Првите шест цифри (XX.XX.XX) кореспондираат со Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.

Седмата и осмата цифра (XX.XX.XX.YZ) ја дефинираат групата/подгрупата на производот/услугата на национално ниво.


Деветтата и десеттата цифра (XX.XX.XX.YZ.nn) го дефинираат производот/услугата на национално ниво.

Примена на Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив се користи во статистичките истражувања што содржат податоци за произведените/потрошените количества и/или вредности и/или цени на производите/услугите.

НЗШРУ е дел од системот на економски класификации (и/или номенклатури) што се поврзани меѓусебно во интегриран систем на класификации на светско, европско и национално ниво (види во приложената шема) и овозможува споредба на статистичките податоци помеѓу производството/потрошувачката и надворешната трговија, како и споредба на статистичките податоци на европско и на меѓународно ниво.

Преработките на земјоделските производи, производите на шумарството и риболовот, односно, производството на прехранбени производи и пијалаци (на пр., месни производи, млечни производи, дестилирани алкохолни пијалаци, вино од грозје и сл.) се опфатени во [Националната номенклатура на индустриски производи – ННИП](#).



ISIC - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities of the United Nations

CPC - Central Product Classification of the United Nations

HS - Harmonized Commodity Description and Coding System of the World Customs Organization

SITC - Standard International Trade Classification of the United Nations

NACE - European Classification of Economic Activities

CPA - European Classification of Products by Activity

CN - Combined Nomenclature – European Classification of Goods

НКД - Национална класификација на дејности

КПД - Класификација на производи по дејности

НЗШРУ - Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив

Прилози кон Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018:

- Листа на видови **земјоделски растенија** во Република Македонија
- Листа на видови **домашни животни и живина** во Република Македонија
- Листа на видови **диви животни и птици** во Република Македонија
- Листа на видови **риби** во природни езера, сливови на реки и акумулации во Република Македонија
- **Кореспондентна табела** НЗШРУ 2018 со НЗШРУ 2011 година.

Називите за сектор, оддел, група, класа, категорија и поткатегија се преземени од Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015. Шифрите за HS/CN, 2015 се преземени од Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015.

Листата на видовите **земјоделски растенија** е подготвена според [Националната сортна листа на Република Македонија, 2008](#).

Класифицирањето на видовите **диви животни и птици** е подготвено според Законот за ловството („Службен весник на РМ“ бр. 26/2009).

Класифицирањето на видовите **риби** е подготвено според „Риболовната основа за риболов во природни езера, сливови на реки и акумулации“ („Службен весник на РМ“ бр. 4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17).

Кореспондентната табела е подготвена со упарување на шифрите на производи на НЗШРУ 2018 и НЗШРУ 2011.

**Опфат во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив,
НЗШРУ 2018**

Сектор/оддел/група		Број на ставки во:						
шифра	назив	сектор	оддел (2 цифри)	група (3 цифри)	класа (4 цифри)	кате- горија (5 цифри)	поткате- горија (6 цифри)	НЗШРУ шифра (10 цифри)
A/A	ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ НА ШУМАРСТВОТО И РИБОЛОВОТ	1	3	11	35	81	213	687
01	РАСТИТЕЛНИ И СТОЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ ОД ЛОВ И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ		1	6	30	65	171	461
01.1	Едногодишни посеви			1	7	25	72	211
01.2	Повеќегодишни посеви			1	9	19	56	96
01.3	Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и корења, резници и расад, мицелиуми на печурки			1	1	1	1	7
01.4	Живи животни, живина и нивни производи			1	8	15	37	79
01.6	Земјоделски и сточарски услуги (освен ветеринарни услуги)			1	4	4	4	28
01.7	Лов, траперство и услуги поврзани со нив			1	1	1	1	40
02	ПРОИЗВОДИ НА ШУМАРСТВОТО И СЕЧЕЊЕ НА ДРВА И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ		1	4	4	9	15	151
02.1	Шумски дрвја и услуги за одгледување на шумски дрвја			1	1	3	4	84
02.2	Сечени дрва, грубо обработени			1	1	1	5	50
02.3	Шумски плодови и производи, освен шумски дрвја			1	1	4	5	8
02.4	Помошни услуги во шумарството			1	1	1	1	9
03	РИБИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА РИБАРСТВОТО; ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРИ; ПОМОШНИ УСЛУГИ ВО РИБАРСТВОТО		1	1	1	7	27	75
03.0	Рибни и други производи на рибарството, производи од аквакултури, помошни услуги во рибарството			1	1	7	27	75

Единици мерки во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Единица мерка	
број	број
ефек.час	ефективен час
кг	килограм
км	километар
литар	литар
м ³	метар кубен
парче	парче
парче ¹⁾	кореспондирано количество потребно за оплодување
ха	хектар

Користени кратенки во колоната „Назив“ во Номенклатурата на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

др.	друго
н.д.м.	непомнати на друго место
сл.	слично

ДЕЛ II

НОМЕНКЛАТУРА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ ВО ШУМАРСТВОТО, ЛОВОТ И РИБОЛОВОТ И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
A/A	ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ НА ШУМАРСТВОТО И РИБОЛОВОТ			
01	РАСТИТЕЛНИ И СТОЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ ОД ЛОВ И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ			
01.1	Едногодишни посеви			
01.11	Жита (освен ориз), мешункасти посеви и маслодајни семиња			
01.11.1	Пченица			
01.11.11	Тврда пченица			1001.1
01.11.11.10	Тврда пченица			
01.11.11.10.01	Тврда пченица, за сеидба		кг	
01.11.11.10.02	Тврда пченица, за друго		кг	
01.11.12	Пченица, освен тврда пченица	Оваа поткатегија не опфаќа: -тврда пченица, опфатена во 01.11.11		1001.9
01.11.12.10	Пченица, обична			
01.11.12.10.01	Пченица, обична, за сеидба		кг	
01.11.12.10.02	Пченица, обична, за друго		кг	
01.11.12.20	Наполица			
01.11.12.20.01	Наполица, за сеидба		кг	
01.11.12.20.02	Наполица, за друго		кг	
01.11.12.30	Пир			
01.11.12.30.01	Пир, за сеидба		кг	
01.11.12.30.02	Пир, за друго		кг	
01.11.2	Пченка			
01.11.20	Пченка	Оваа поткатегија не опфаќа: -пченка шеќерка, опфатена во 01.13.39 -фуражна пченка, опфатена во 01.19.10		1005
01.11.20.10	Пченка, хибридна			
01.11.20.10.01	Пченка, хибридна, за сеидба		кг	
01.11.20.10.02	Пченка, хибридна, за друго		кг	
01.11.20.20	Пченка, друга			
01.11.20.20.01	Пченка, друга, за сеидба		кг	
01.11.20.20.02	Пченка, друга, за друго		кг	
01.11.3	Јачмен, `рж и овес			
01.11.31	Јачмен			1003
01.11.31.10	Јачмен			
01.11.31.10.01	Јачмен, за сеидба		кг	
01.11.31.10.02	Јачмен, за друго		кг	
01.11.31.20	Јачмен, пиварски			
01.11.31.20.01	Јачмен, пиварски		кг	
01.11.31.30	Јачмен, добиточен			
01.11.31.30.01	Јачмен, добиточен		кг	
01.11.32	`Рж			1002
01.11.32.10	`Рж			
01.11.32.10.01	`Рж, за сеидба		кг	
01.11.32.10.02	`Рж, за друго		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.11.33	Овес			1004
01.11.33.10	Овес			
01.11.33.10.01	Овес, за сеидба		кг	
01.11.33.10.02	Овес, за друго		кг	
01.11.4	Сорго, просо и други жита			
01.11.41	Сорго	Оваа поткатегија не опфаќа: -фуражно сорго, опфатено во 01.19.10 -семиња од фуражни растенија, опфатени во 01.19.31 -слатко сорго, опфатено во 01.19.39		1007
01.11.41.10	Сорго, хибридно			
01.11.41.10.01	Сорго, хибридно, за сеидба		кг	
01.11.41.10.02	Сорго, хибридно, за друго		кг	
01.11.41.20	Сорго, друго			
01.11.41.20.01	Сорго, друго, за сеидба		кг	
01.11.41.20.02	Сорго, друго, за друго		кг	
01.11.42	Просо			1008.2
01.11.42.10	Просо			
01.11.42.10.01	Просо, за сеидба		кг	
01.11.42.10.02	Просо, за друго		кг	
01.11.43	Тритикале			1008.60
01.11.43.10	Тритикале			
01.11.43.10.01	Тритикале		кг	
01.11.49	Други жита			1008 [.10 + .30 + .40 + .50 + .90]
01.11.49.10	Други жита			
01.11.49.10.01	Хелда		кг	
01.11.49.10.02	Фонио		кг	
01.11.49.10.03	Киноа		кг	
01.11.49.10.91	Други жита		кг	
01.11.5	Слама и плева			
01.11.50	Слама и плева	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -неприготвена слама, без оглед дали е сечена, мелена, пресувана или во форма на пелети Оваа поткатегија не опфаќа: -чистена, белена или сушена слама, опфатена во 01.29.30 -брикети од слама, опфатени во 16.29.25		1213
01.11.50.10	Слама и плева			
01.11.50.10.01	Слама и плева од жита, непреработени (вклучувајќи и сечени, мелени, пресувани или во форма на пелети)		кг	
01.11.6	Мешункаст зеленчук, свеж			
01.11.61	Грав, свеж			0708.20
01.11.61.10	Грав, свеж			
01.11.61.10.01	Грав, свеж		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.11.62	Грашок, свеж	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -свеж и добиточен грашок		0708.10
01.11.62.10	Грашок свеж и грашок добиточен			
01.11.62.10.01	Грашок, свеж		кг	
01.11.62.10.02	Грашок, добиточен		кг	
01.11.69	Друг мешункаст зеленчук, свеж	Оваа поткатегија не опфаќа: -соја, опфатена во 01.11.81		0708.90
01.11.69.10	Друг мешункаст зеленчук, свеж			
01.11.69.10.01	Боранија, свежа		кг	
01.11.69.10.91	Друг мешункаст зеленчук, свеж		кг	
01.11.7	Мешункаст зеленчук, сушен			
01.11.71	Грав, сушен			0713 [.31 + .32 + .33 + .34 + .39]
01.11.71.10	Грав, сушен			
01.11.71.10.01	Грав, сушен, за сеидба		кг	
01.11.71.10.02	Грав, сушен, за друго		кг	
01.11.72	Боб, сушен			0713.50
01.11.72.10	Боб, сушен			
01.11.72.10.01	Боб, сушен, за сеидба		кг	
01.11.72.10.02	Боб, сушен, за друго		кг	
01.11.73	Млад грашок (наут), сушен			0713.20
01.11.73.10	Млад грашок (наут), сушен			
01.11.73.10.01	Млад грашок (наут), сушен		кг	
01.11.74	Леќа, сушена			0713.40
01.11.74.10	Леќа, сушена			
01.11.74.10.01	Леќа, сушена, за сеидба		кг	
01.11.74.10.02	Леќа, сушена, за друго		кг	
01.11.75	Грашок, сушен			0713.10
01.11.75.10	Грашок, сушен			
01.11.75.10.01	Грашок, сушен, за сеидба		кг	
01.11.75.10.02	Грашок, сушен, за друго		кг	
01.11.76	Совреа грашок (<i>Vigna unguiculata</i>), сушен			0713.35
01.11.76.10	Совреа грашок (<i>Vigna unguiculata</i>), сушен			
01.11.76.10.01	Совреа грашок (<i>Vigna unguiculata</i>), сушен		кг	
01.11.77	Голубски грашок (<i>Sesajanus sajan</i>), сушен			0713.60
01.11.77.10	Голубски грашок (<i>Sesajanus sajan</i>), сушен			
01.11.77.10.01	Голубски грашок (<i>Sesajanus sajan</i>), сушен, за сеидба		кг	
01.11.77.10.02	Голубски грашок (<i>Sesajanus sajan</i>), сушен, за друго		кг	
01.11.79	Сушен мешункаст зеленчук, н.д.м.	Оваа поткатегија не опфаќа: -соја, опфатена во 01.11.81		0713.90
01.11.79.10	Боранија, сушена			
01.11.79.10.01	Боранија, сушена, за сеидба		кг	
01.11.79.10.02	Боранија, сушена, за друго		кг	
01.11.79.20	Сушен мешункаст зеленчук, друг			
01.11.79.20.01	Сушен мешункаст зеленчук, друг, за сеидба		кг	
01.11.79.20.02	Сушен мешункаст зеленчук, друг, за друго		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.11.8	Соја во зрно и кикиритки			
01.11.81	Соја, во зрно	Оваа поткатегија не опфаќа: -пржена соја која се користи како замена за кафе, опфатена во 10.83.12		1201
01.11.81.10	Соја, во зрно			
01.11.81.10.01	Соја, во зрно, за сеидба		кг	
01.11.81.10.02	Соја, во зрно, за друго		кг	
01.11.82	Кикиритки, во лушпа			1202 [.30 + .41]
01.11.82.10	Кикиритки, во лушпа			
01.11.82.10.01	Кикиритки, во лушпа, за сеидба		кг	
01.11.82.10.02	Кикиритки, во лушпа, за друго		кг	
01.11.9	Други маслодајни семиња			
01.11.91	Семе, од лен			1204
01.11.91.10	Семе, од лен			
01.11.91.10.01	Семе, од лен, за сеидба		кг	
01.11.91.10.02	Семе, од лен, за друго		кг	
01.11.92	Семе, од синап			1207.50
01.11.92.10	Семе, од синап			
01.11.92.10.01	Семе, од синап, за сеидба		кг	
01.11.92.10.02	Семе, од синап, за друго		кг	
01.11.93	Семе, од маслодајна репка			1205
01.11.93.10	Семе, од маслодајна репка			
01.11.93.10.01	Семе, од маслодајна репка, за сеидба		кг	
01.11.93.10.02	Семе, од маслодајна репка, за друго		кг	
01.11.94	Семе, од сусам			1207.40
01.11.94.10	Семе, од сусам			
01.11.94.10.01	Семе, од сусам, за сеидба		кг	
01.11.94.10.02	Семе, од сусам, за друго		кг	
01.11.95	Семе, од сончоглед			1206
01.11.95.10	Семе, од сончоглед			
01.11.95.10.01	Семе, од сончоглед, за сеидба		кг	
01.11.95.10.02	Семе, од сончоглед, за друго		кг	
01.11.96	Семе, од рицинус			1207.30
01.11.96.10	Семе, од рицинус			
01.11.96.10.01	Семе, од рицинус		кг	
01.11.99	Други маслодајни семиња, н.д.м.			1207 [.10 + .60 + .70 + .9]
01.11.99.10	Семе, од афион			
01.11.99.10.01	Семе, од афион, за сеидба		кг	
01.11.99.10.02	Семе, од афион, за друго		кг	
01.11.99.20	Семе, од коноп			
01.11.99.20.01	Семе, од коноп, за сеидба		кг	
01.11.99.20.02	Семе, од коноп, за друго		кг	
01.11.99.90	Други маслодајни семиња, н.д.м.			
01.11.99.90.01	Други маслодајни семиња, н.д.м.		кг	
01.12	Ориз, нелупен			
01.12.1	Ориз, нелупен			
01.12.10	Ориз, нелупен			1006.10
01.12.10.10	Ориз, нелупен			
01.12.10.10.01	Ориз, нелупен, за сеидба		кг	
01.12.10.10.02	Ориз, нелупен, за друго		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.13	Зеленчук, дињи и лубеници, коренест и кртолест зеленчук			
01.13.1	Зеленчук во вид на лист или во вид на стебло			
01.13.11	Аспарагус			0709.20
01.13.11.10	Аспарагус			
01.13.11.10.01	Аспарагус		кг	
01.13.12	Зелка			0704 [.20 + .90]
01.13.12.10	Зелка, бела и црвена			
01.13.12.10.01	Зелка, бела и црвена		кг	
01.13.12.20	Кељ пупкар			
01.13.12.20.01	Кељ пупкар		кг	
01.13.12.30	Келераба			
01.13.12.30.01	Келераба		кг	
01.13.13	Карфиол и брокула			0704.10
01.13.13.10	Карфиол			
01.13.13.10.01	Карфиол		кг	
01.13.13.20	Брокула			
01.13.13.20.01	Брокула		кг	
01.13.14	Салата (<i>Lactuca sativa</i>)			0705.1
01.13.14.10	Салата (<i>Lactuca sativa</i>)			
01.13.14.10.01	Салата, во главици		кг	
01.13.14.10.02	Салата, друга		кг	
01.13.15	Цикорија	Оваа поткатегорија не опфаќа: -корени од цикорија, опфатени во 01.28.19		0705.2
01.13.15.10	Цикорија			
01.13.15.10.01	Цикорија		кг	
01.13.16	Спанаќ			0709.70
01.13.16.10	Спанаќ			
01.13.16.10.01	Спанаќ		кг	
01.13.17	Артичоки			0709.91
01.13.17.10	Артичоки			
01.13.17.10.01	Артичоки		кг	
01.13.19	Друг зеленчук, во вид на лист или во вид на стебло	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -магдонос		0709.99 (.10 + .20 + .50 + .90)
01.13.19.10	Друг зеленчук, во вид на лист или во вид на стебло			
01.13.19.10.01	Магдонос		кг	
01.13.19.10.02	Блитва		кг	
01.13.19.10.03	Зеленчук за салата (освен зелена салата <i>Lactuca sativa</i> и сладок корен <i>Cichorium</i> spp.)		кг	
01.13.19.10.91	Друг зеленчук, во вид на лист или во вид на стебло		кг	
01.13.2	Дињи и лубеници			
01.13.21	Лубеници			0807.11
01.13.21.10	Лубеници			
01.13.21.10.01	Лубеници		кг	
01.13.29	Дињи			0807.19
01.13.29.10	Дињи			
01.13.29.10.01	Дињи		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.13.3	Останат зеленчук			
01.13.31	Феферони и пиперки, свежи (само од родот Capsicum)	Оваа поткатегорија не опфаќа: -зеленчук од родот Pimenta, опфатен во 01.13.39		0709.60
01.13.31.10	Феферони и пиперки, свежи			
01.13.31.10.01	Феферони, свежи		кг	
01.13.31.10.02	Пиперки, свежи		кг	
01.13.32	Краставици и корнишони			0707
01.13.32.10	Краставици и корнишони			
01.13.32.10.01	Краставици		кг	
01.13.32.10.02	Корнишони		кг	
01.13.33	Модар патлиџан			0709.30
01.13.33.10	Модар патлиџан			
01.13.33.10.01	Модар патлиџан		кг	
01.13.34	Домати			0702
01.13.34.10	Домати			
01.13.34.10.01	Домати		кг	
01.13.39	Останат зеленчук, н.д.м.	Оваа поткатегорија опфаќа: -тиквички -пченка шеќерка -зеленчук од родот Pimenta -тикви и друг зеленчук, н.д.м. Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -свежи лисја од класови на пченка шеќерка, за украсување Оваа поткатегорија не опфаќа: -сушени лисја од класови на пченка шеќерка, избелени, обоени или на друг начин обработени, за украсување, опфатени во 02.30.30		0709 [.60 (.95 + .99) + .93 + .99 (.40 + .60 + .90)]
01.13.39.10	Останат зеленчук, н.д.м.			
01.13.39.10.01	Капра		кг	
01.13.39.10.02	Пченка шеќерка		кг	
01.13.39.10.03	Тикви		кг	
01.13.39.10.04	Тиквички		кг	
01.13.39.10.05	Бамји		кг	
01.13.39.10.91	Останат зеленчук, н.д.м.		кг	
01.13.4	Коренест, луковиден и кртолест зеленчук			
01.13.41	Моркови и бела репка			0706.10
01.13.41.10	Моркови и бела репка			
01.13.41.10.01	Моркови		кг	
01.13.41.10.02	Бела репка		кг	
01.13.42	Лук			0703.20
01.13.42.10	Лук			
01.13.42.10.01	Лук, за сеидба		кг	
01.13.42.10.02	Лук, за друго		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.13.43	Кромид	Оваа поткатегија опфаќа: -кромид и алма		0703.10
01.13.43.10	Кромид, за сеидба			
01.13.43.10.01	Кромид, за сеидба		кг	
01.13.43.20	Кромид, друг			
01.13.43.20.01	Кромид, млад		кг	
01.13.43.20.02	Кромид, стар		кг	
01.13.43.20.03	Арпаџик		кг	
01.13.43.20.04	Алма		кг	
01.13.44	Праз и други луковидни растенија	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -Јапонски или Велшки кромид и праз		0703.90
01.13.44.10	Праз и други луковидни растенија			
01.13.44.10.01	Праз и други луковидни растенија, за сеидба		кг	
01.13.44.10.02	Праз и други луковидни растенија, за друго		кг	
01.13.49	Друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук (без висока концентрација на скроб или инулин)	Оваа поткатегија опфаќа: -цвекло за салата -ротквици -рен -целер во корен или германски целер -пашканат, слични корени соодветни за човечка исхрана, н.д.м. Оваа поткатегија не опфаќа: -целер, освен целер во корен, опфатен во 01.13.90		0706.90
01.13.49.10	Друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук (без висока концентрација на скроб или инулин)			
01.13.49.10.01	Цвекло, за салата		кг	
01.13.49.10.02	Ротквици		кг	
01.13.49.10.03	Рен		кг	
01.13.49.10.04	Целер во корен или германски целер		кг	
01.13.49.10.05	Пашканат		кг	
01.13.49.10.91	Друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук (без висока концентрација на скроб или инулин)		кг	
01.13.5	Коренест и кртолест зеленчук, за исхрана, со висока концентрација на скроб или инулин			
01.13.51	Компир			0701
01.13.51.10	Компир			
01.13.51.10.01	Компир, за сеидба		кг	
01.13.51.10.02	Компир, за друго		кг	
01.13.52	Сладок компир (батат)			0714.20
01.13.52.10	Сладок компир (батат)			
01.13.52.10.01	Сладок компир (батат)		кг	
01.13.53	Маниока			0714.10
01.13.53.10	Маниока			
01.13.53.10.01	Маниока		кг	
01.13.54	Таро			0714.40
01.13.54.10	Таро			
01.13.54.10.01	Таро		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.13.59	Друг коренест и кртолест зеленчук, за исхрана, со висока концентрација на скроб или инулин	Оваа поткатегија не опфаќа: -таро, опфатен во 01.13.54		0714 [.30 + .50 + .90]
01.13.59.10	Друг коренест и кртолест зеленчук, за исхрана, со висока концентрација на скроб или инулин			
01.13.59.10.01	Јам (сладок компир)		кг	
01.13.59.10.02	Јаутиа		кг	
01.13.59.10.91	Друг коренест и кртолест зеленчук, за исхрана, со висока концентрација на скроб или инулин		кг	
01.13.6	Семе од зеленчук, освен семе од шеќерна репка			
01.13.60	Семе од зеленчук, освен семе од шеќерна репка	Оваа поткатегија не опфаќа: -семе од шеќерна репка, опфатено во 01.13.72 -семе од репка и семе од фуражни растенија, опфатени во 01.19.3 -семе од зеленчук кој ја изгубил способноста за 'ртење, опфатено во 01.19.39		1209.91
01.13.60.10	Семе, од зеленчук во вид на лист или во вид на стебло (опфатено во 01.13.1)			
01.13.60.10.01	Семе, од аспарагус		кг	
01.13.60.10.02	Семе, од зелка		кг	
01.13.60.10.03	Семе, од кељ пупкар		кг	
01.13.60.10.04	Семе, од келераба		кг	
01.13.60.10.05	Семе, од карфиол		кг	
01.13.60.10.06	Семе, од брокула		кг	
01.13.60.10.07	Семе, од салата (<i>Lactuca sativa</i>)		кг	
01.13.60.10.08	Семе, од цикорија		кг	
01.13.60.10.09	Семе, од спанаќ		кг	
01.13.60.10.10	Семе, од артичоки		кг	
01.13.60.10.91	Семе, од друг зеленчук во вид на лист или во вид на стебло		кг	
01.13.60.20	Семе, од дињи и лубеници (опфатено во 01.13.2)			
01.13.60.20.01	Семе, од лубеници		кг	
01.13.60.20.02	Семе, од дињи		кг	
01.13.60.30	Семе, од останат зеленчук (опфатено во 01.13.3)			
01.13.60.30.01	Семе, од феферони		кг	
01.13.60.30.02	Семе, од пиперки		кг	
01.13.60.30.03	Семе, од краставици		кг	
01.13.60.30.04	Семе, од корнишони		кг	
01.13.60.30.05	Семе, од модар патлиџан		кг	
01.13.60.30.06	Семе, од домати		кг	
01.13.60.30.91	Семе, од останат зеленчук		кг	
01.13.60.40	Семе, од коренест и кртолест зеленчук (опфатено во 01.13.41 и 01.13.49)			
01.13.60.40.01	Семе, од моркови		кг	
01.13.60.40.02	Семе, од бела репка		кг	
01.13.60.40.03	Семе, од цвекло		кг	
01.13.60.40.91	Семе, од друг коренест и кртолест зеленчук		кг	
01.13.60.50	Семе, од коренест и кртолест зеленчук, со висока концентрација на скроб или инулин			
01.13.60.50.01	Семе, од коренест и кртолест зеленчук, со висока концентрација на скроб или инулин		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.13.7	Шеќерна репка и семе од шеќерна репка			
01.13.71	Шеќерна репка			1212.91
01.13.71.10	Шеќерна репка			
01.13.71.10.01	Шеќерна репка		кг	
01.13.72	Семе, од шеќерна репка			1209.10
01.13.72.10	Семе, од шеќерна репка			
01.13.72.10.01	Семе, од шеќерна репка		кг	
01.13.8	Печурки и тартуфи			
01.13.80	Печурки и тартуфи	Оваа поткатегија не опфаќа: -шумски печурки, вклучувајќи диви тартуфи, опфатени во 02.30.40		0709.5
01.13.80.10	Печурки			
01.13.80.10.01	Печурки, од родот Agaricus		кг	
01.13.80.10.02	Лисичарки (Chantarelles)		кг	
01.13.80.10.03	Капчести печурки		кг	
01.13.80.10.91	Печурки, други		кг	
01.13.80.20	Тартуфи			
01.13.80.20.01	Тартуфи		кг	
01.13.9	Зеленчук, свеж, н.д.м.			
01.13.90	Зеленчук, свеж, н.д.м.	Оваа поткатегија опфаќа: -анасон, кога се користи како зеленчук -целер, освен целер во корен -друг зеленчук, свеж, н.д.м. Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -свежа луцерка соодветна за човечка исхрана, соја и никулци на сончоглед -никулци на грав и фиданки Оваа поткатегија не опфаќа: -целер во корен, опфатен во 01.13.49 -анасон, кога се користи како зачин, опфатен во 01.28.14		0708.20 + 0709.40 + 0709.99.90 + 1214.90.90
01.13.90.10	Зеленчук, свеж, н.д.м.			
01.13.90.10.01	Зеленчук, свеж, н.д.м.		кг	
01.14	Шеќерна трска			
01.14.1	Шеќерна трска			
01.14.10	Шеќерна трска			1212.93
01.14.10.10	Шеќерна трска			
01.14.10.10.01	Шеќерна трска		кг	
01.15	Непреработен тутун			
01.15.1	Непреработен тутун			
01.15.10	Непреработен тутун и семе од тутун	Оваа поткатегија не опфаќа: -оджилен и повторно сушен тутун, опфатен во 12.00.12		2401.10 + 1209.99
01.15.10.10	Непреработен тутун			
01.15.10.10.01	Тутун, тип „Прилеп“		кг	
01.15.10.10.02	Тутун, тип „Јака“		кг	
01.15.10.10.03	Тутун, тип „Џабел“		кг	
01.15.10.10.91	Тутун, друг		кг	
01.15.10.20	Семе, од тутун			
01.15.10.20.01	Семе, од тутун		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.16	Растенија за производство на растителни влакна			
01.16.1	Растенија за производство на растителни влакна			
01.16.11	Памук, невлачен или нечешлан	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -семе од памук		1207.2 + 5201
01.16.11.10	Памук, невлачен или нечешлан			
01.16.11.10.01	Памук, невлачен или нечешлан		кг	
01.16.11.20	Семе, од памук			
01.16.11.20.01	Семе, од памук		кг	
01.16.12	Јута и други ликовидни текстилни влакна, сурови или натопени, освен лен, природен коноп и рамија	Оваа поткатегорија не опфаќа: -лен, природен коноп и рамија, опфатени во 01.16.19		5303.10
01.16.12.10	Јута и други ликовидни текстилни влакна, сурови или натопени, освен лен, природен коноп и рамија			
01.16.12.10.01	Јута, сурова или натопена		кг	
01.16.12.10.91	Други ликовидни текстилни влакна, сурови или натопени, освен лен, природен коноп и рамија		кг	
01.16.19	Лен, природен коноп и други сурови растенија за производство на растителни влакна, н.д.м.			5301.10 + 5302.10 + 5305
01.16.19.10	Лен, природен коноп и други сурови растенија за производство на растителни влакна, н.д.м.			
01.16.19.10.01	Лен, суров или натопен		кг	
01.16.19.10.02	Коноп, суров или натопен		кг	
01.16.19.10.03	Кокосово влакно, сурово или натопено		кг	
01.16.19.10.04	Абака, сурова или натопена		кг	
01.16.19.10.05	Рамија, сурова или натопена		кг	
01.16.19.10.91	Други растенија за производство на растителни влакна, сурови или натопени, н.д.м.		кг	
01.19	Други едногодишни растенија			
01.19.1	Фуражни растенија			
01.19.10	Фуражни растенија	Оваа поткатегорија опфаќа: -шведска репка, блитва, фуражни корени, детелина, луцерка (alfalfa), еспарзета, фуражна пченка и други треви, добиточен кељ и слични производи за добиточна храна Оваа поткатегорија не опфаќа: -добиточен грашок, опфатен во 01.11.62 -пелети и подготвена добиточна храна, опфатени во 10.91		1214.90
01.19.10.10	Фуражни коренести растенија			
01.19.10.10.01	Фуражна репка		кг	
01.19.10.10.91	Други фуражни коренести растенија		кг	
01.19.10.20	Граор			
01.19.10.20.01	Граор, зелена маса		кг	
01.19.10.20.02	Граор, сено		кг	
01.19.10.30	Луцерка (alfalfa)			
01.19.10.30.01	Луцерка (alfalfa), зелена маса		кг	
01.19.10.30.02	Луцерка (alfalfa), сено		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.19.10.40	Еспарзета			
01.19.10.40.01	Еспарзета, зелена маса		кг	
01.19.10.40.02	Еспарзета, сено		кг	
01.19.10.50	Детелина			
01.19.10.50.01	Детелина, зелена маса		кг	
01.19.10.50.02	Детелина, сено		кг	
01.19.10.60	Лупина			
01.19.10.60.01	Лупина, зелена маса		кг	
01.19.10.60.02	Лупина, сено		кг	
01.19.10.70	Фуражна блитва, кељ и слични производи за добиточна храна			
01.19.10.70.01	Фуражна блитва, кељ и слични производи за добиточна храна, зелена маса		кг	
01.19.10.70.02	Фуражна блитва, кељ и слични производи за добиточна храна, сено		кг	
01.19.10.80	Фуражна пченка и слични производи за добиточна храна			
01.19.10.80.01	Фуражна пченка		кг	
01.19.10.80.91	Други слични производи за добиточна храна		кг	
01.19.10.90	Сено			
01.19.10.90.01	Сено, од природни ливади		кг	
01.19.10.90.02	Сено, од вештачки пасишта		кг	
01.19.10.90.03	Сено, од ораници		кг	
01.19.10.90.91	Сено, од друго		кг	
01.19.2	Сечено цвеќе и цветни пупки; семе од цвеќиња			
01.19.21	Сечено цвеќе и цветни пупки	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -букети, венци, цветни корпи и слични аранжмани кои содржат цвеќе или цветни пупки (на пр., китки цвеќе, цвеќе за ревери) -сечени гранки од дрвја и грмушки со цветови или цветни пупки (на пр., гранки од врба со цветни пупки или цветови, сончоглед) Оваа поткатегорија не опфаќа: -гранки од врба без цветни пупки или цветови, опфатени во 01.29.30 -листови, гранки и други делови на самоникнати растенија, без цветови или цветни пупки, соодветни за декоративно украсување, опфатени во 02.30.30		0603
01.19.21.10	Сечено цвеќе и цветни пупки			
01.19.21.10.01	Сечено цвеќе и цветни пупки		парче	
01.19.22	Семе, од цвеќиња	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -семе од сладок грашок (од родот <i>Lathyrus odoratus</i>)		1209.30
01.19.22.10	Семе, од цвеќиња			
01.19.22.10.01	Семе, од цвеќиња		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.19.3	Семиња од репка, семиња од фуражни растенија; други сурови растителни материи			
01.19.31	Семиња од репка (освен семиња од шеќерна репка) и семиња од фуражни растенија	Оваа поткатегорија не опфаќа: -семиња од шеќерна репка, опфатени во 01.13.72		1209.2
01.19.31.10	Семе, од фуражни коренести растенија			
01.19.31.10.01	Семе, од фуражна репка		кг	
01.19.31.10.91	Семе, од други фуражни коренести растенија		кг	
01.19.31.20	Семе, од граор			
01.19.31.20.01	Семе, од граор		кг	
01.19.31.30	Семе, од луцерка (alfalfa)			
01.19.31.30.01	Семе, од луцерка (alfalfa)		кг	
01.19.31.40	Семе, од еспарзета			
01.19.31.40.01	Семе, од еспарзета		кг	
01.19.31.50	Семе, од детелина			
01.19.31.50.01	Семе, од детелина		кг	
01.19.31.60	Семе, од лупина			
01.19.31.60.01	Семе, од лупина		кг	
01.19.31.70	Семе, од фуражна блитва, кељ и слични производи за добиточна храна			
01.19.31.70.01	Семе, од фуражна блитва, кељ и слични производи за добиточна храна		кг	
01.19.31.80	Семе, од фуражна пченка и слични производи за добиточна храна			
01.19.31.80.01	Семе, од фуражна пченка		кг	
01.19.31.80.91	Семе, од други слични производи за добиточна храна		кг	
01.19.39	Други сурови растителни материи, н.д.м.	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -слатко сорго -полен (топчиња од полен), односно мали пелети кои содржат полен собран од пчели, формирани од нектар, мед и плунка од пчели -семе од зеленчук кој ја изгубил способноста за `ртење Оваа поткатегорија не опфаќа: -корени од цикорија, опфатени во 01.28.19 -полен добиен со механичка постапка, класификуван како дел од растението од кое потекнува (на пр., полен од растенија кои првенствено се користат во парфимеријата, фармацијата и сл.), опфатен во 01.28.30 -сушен екстракт на полен добиен со екстракција со растворувачи, опфатен во 10.89.15		1212.99.95
01.19.39.10	Други сурови растителни материи, н.д.м.			
01.19.39.10.01	Други сурови растителни материи, н.д.м.		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.2	Повеќегодишни посеви			
01.21	Грозје			
01.21.1	Грозје			
01.21.11	Трпезно грозје			0806.10.10
01.21.11.10	Трпезно грозје			
01.21.11.10.01	Трпезно грозје, од плантажи		кг	
01.21.11.10.02	Трпезно грозје, од лозови насади		кг	
01.21.12	Друго грозје, свежо			0806.10.90
01.21.12.10	Винско грозје			
01.21.12.10.01	Винско грозје, од плантажи		кг	
01.21.12.10.02	Винско грозје, од лозови насади		кг	
01.21.12.90	Грозје, друго			
01.21.12.90.01	Грозје, друго, од плантажи		кг	
01.21.12.90.02	Грозје, друго, од лозови насади		кг	
01.22	Тропско и суптропско овошје			
01.22.1	Тропско и суптропско овошје			
01.22.11	Авокадо			0804.40
01.22.11.10	Авокадо			
01.22.11.10.01	Авокадо		кг	
01.22.12	Банани			0803.10.10 + 0803.90.10
01.22.12.10	Банани			
01.22.12.10.01	Банани		кг	
01.22.13	Урми			0804.10
01.22.13.10	Урми			
01.22.13.10.01	Урми		кг	
01.22.14	Смокви	Оваа поткатегија не опфаќа: -кактус-крушки, опфатени во 01.25.90		0804.20.10
01.22.14.10	Смокви			
01.22.14.10.01	Смокви		кг	
01.22.19	Друго тропско и суптропско овошје			0804 [.30 + .50] + 0807.20 + 0810.60 + 0810.90.75
01.22.19.10	Друго тропско и суптропско овошје			
01.22.19.10.01	Друго тропско и суптропско овошје		кг	
01.23	Агруми			
01.23.1	Агруми			
01.23.11	Помело и грејпфрут			0805.40
01.23.11.10	Помело и грејпфрут			
01.23.11.10.01	Помело		кг	
01.23.11.10.02	Грејпфрут		кг	
01.23.12	Лимони			0805.50
01.23.12.10	Лимони			
01.23.12.10.01	Лимони		кг	
01.23.13	Портокали			0805.10
01.23.13.10	Портокали			
01.23.13.10.01	Портокали		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.23.14	Тангерини, мандарини и клементини			0805.20
01.23.14.10	Тангерини, мандарини и клементини			
01.23.14.10.01	Тангерини		кг	
01.23.14.10.02	Мандарини		кг	
01.23.14.10.03	Клементини		кг	
01.23.19	Други агруми			0805.90
01.23.19.10	Други агруми			
01.23.19.10.01	Други агруми		кг	
01.24	Јаболчесто и коскесто овошје			
01.24.1	Јаболка			
01.24.10	Јаболка			0808.10
01.24.10.10	Јаболка			
01.24.10.10.01	Јаболка		кг	
01.24.2	Останато јаболчесто и коскесто овошје			
01.24.21	Круши			0808.30
01.24.21.10	Круши			
01.24.21.10.01	Круши		кг	
01.24.22	Дуњи			0808.40
01.24.22.10	Дуњи			
01.24.22.10.01	Дуњи		кг	
01.24.23	Кајсии			0809.10
01.24.23.10	Кајсии			
01.24.23.10.01	Кајсии		кг	
01.24.24	Цреши			0809.2
01.24.24.10	Цреши и вишни			
01.24.24.10.01	Цреши		кг	
01.24.24.10.02	Вишни		кг	
01.24.25	Праски			0809.30.90
01.24.25.10	Праски			
01.24.25.10.01	Праски		кг	
01.24.26	Нектарини			0809.30.10
01.24.26.10	Нектарини			
01.24.26.10.01	Нектарини (праски без мов)		кг	
01.24.27	Сливи			0809.40.05
01.24.27.10	Сливи			
01.24.27.10.01	Сливи, модри		кг	
01.24.27.10.91	Сливи, други		кг	
01.24.28	Трнинки			0809.40.90
01.24.28.10	Трнинки			
01.24.28.10.01	Трнинки		кг	
01.24.29	Останато јаболчесто и коскесто овошје, н.д.м.			0810.90.20
01.24.29.10	Останато јаболчесто и коскесто овошје, н.д.м.			
01.24.29.10.01	Останато јаболчесто и коскесто овошје, н.д.м. (на пр., тамаринки, Sapodillo сливи, рајско овошје, карамбола, питаја и сл.)		кг	
01.25	Јагодесто, јаткасто и друго овошје			
01.25.1	Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium			
01.25.11	Киви			0810.50
01.25.11.10	Киви			
01.25.11.10.01	Киви		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.25.12	Малини			0810.20
01.25.12.10	Малини, капини и црници (дудинки)			
01.25.12.10.01	Малини		кг	
01.25.12.10.02	Капини		кг	
01.25.12.10.03	Црници (дудинки)		кг	
01.25.13	Јагоди			0810.10
01.25.13.10	Јагоди			
01.25.13.10.01	Јагоди		кг	
01.25.19	Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium, н.д.м.	Оваа поткатегија опфаќа: -брусница, боровинка, крупна боровинка, северноамериканска боровинка и други видови боровинки -рибизли и огрозд		0810 [.30 + .40]
01.25.19.10	Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium, н.д.м.			
01.25.19.10.01	Брусница		кг	
01.25.19.10.02	Боровинки		кг	
01.25.19.10.03	Рибизли		кг	
01.25.19.10.04	Огрозд		кг	
01.25.19.10.91	Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium, н.д.м.		кг	
01.25.2	Семиња, од овошје			
01.25.20	Семиња, од овошје	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -семиња на украсни дрвја или дрвја за украсување на паркови, градини и улици Оваа поткатегија не опфаќа: -семиња од рокчиња, нелупени, некршени и немелени, опфатени во 01.25.90		1209.99.9 + 1212.99.49
01.25.20.10	Семиња, од овошје			
01.25.20.10.01	Семиња, од овошје		кг	
01.25.3	Јаткасто овошје (освен неогледувано јаткасто овошје соодветно за човечка исхрана, кикиритки и кокос)			
01.25.31	Бадеми			0802.11
01.25.31.10	Бадеми			
01.25.31.10.01	Бадеми, нелупени		кг	
01.25.31.10.02	Бадеми, лупени		кг	
01.25.32	Костени			0802.41
01.25.32.10	Костени			
01.25.32.10.01	Костени, нелупени		кг	
01.25.32.10.02	Костени, лупени		кг	
01.25.33	Лешници			0802.21
01.25.33.10	Лешници			
01.25.33.10.01	Лешници, нелупени		кг	
01.25.33.10.02	Лешници, лупени		кг	
01.25.34	Ф`стаци			0802.51
01.25.34.10	Ф`стаци			
01.25.34.10.01	Ф`стаци, нелупени		кг	
01.25.34.10.02	Ф`стаци, лупени		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.25.35	Ореви			0802.31
01.25.35.10	Ореви			
01.25.35.10.01	Ореви, нелупени		кг	
01.25.35.10.02	Ореви, лупени		кг	
01.25.39	Друго јаткасто овошје (освен неогледувано јаткасто овошје, соодветно за човечка исхрана, кикиритки и кокос)	Оваа поткатегија не опфаќа: -кикиритки во лушпа, опфатени во 01.11.82 -кокосови ореви, опфатени во 01.26.20 -самоникнати плодови соодветни за човечка исхрана, опфатени во 02.30.40 -кикирики, лупени, опфатени во 10.39.25		0801 [.21 + .31] + 0802 [.61 + .70 + .80 + .90]
01.25.39.10	Друго јаткасто овошје (освен неогледувано јаткасто овошје, соодветно за човечка исхрана, кикиритки и кокос)			
01.25.39.10.01	Друго јаткасто овошје (на пр., бразилски, индиски, макадамија, кола, арека ореви и сл.), нелупени		кг	
01.25.39.10.02	Друго јаткасто овошје (на пр., бразилски, индиски, макадамија, кола, арека ореви и сл.), лупени		кг	
01.25.9	Друго јагодесто и јаткасто овошје, н.д.м.			
01.25.90	Друго јагодесто и јаткасто овошје, н.д.м.	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -јапонско јаболко -кактус-крушки -калинки		0810.70 + 0810.90.75 + 1212.92 + 1212.99.41
01.25.90.10	Друго јагодесто и јаткасто овошје, н.д.м.			
01.25.90.10.01	Јапонско јаболко		кг	
01.25.90.10.02	Калинки		кг	
01.25.90.10.03	Мушмули		кг	
01.25.90.10.04	Шипки		кг	
01.25.90.10.05	Дренки		кг	
01.25.90.10.06	Аронија		кг	
01.25.90.10.91	Друго јагодесто и јаткасто овошје, н.д.м.		кг	
01.26	Маслодајни плодови			
01.26.1	Маслинки			
01.26.11	Трpezни маслинки			0709.92.10
01.26.11.10	Трpezни маслинки			
01.26.11.10.01	Трpezни маслинки		кг	
01.26.12	Маслинки, за производство на маслиново масло			0709.92.90
01.26.12.10	Маслинки, за производство на маслиново масло			
01.26.12.10.01	Маслинки, за производство на маслиново масло		кг	
01.26.2	Кокосови ореви			
01.26.20	Кокосови ореви			0801.1
01.26.20.10	Кокосови ореви			
01.26.20.10.01	Кокосови ореви		кг	
01.26.9	Други маслодајни плодови			
01.26.90	Други маслодајни плодови			1203
01.26.90.10	Други маслодајни плодови			
01.26.90.10.01	Копра		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.27	Растенија за подготвување пијалаци			
01.27.1	Растенија за подготвување пијалаци			
01.27.11	Кафе, во зрно, непржено			0901.11
01.27.11.10	Кафе, во зрно, непржено			
01.27.11.10.01	Кафе, во зрно, непржено		кг	
01.27.12	Чај, во листови			0902 [.20 + .40]
01.27.12.10	Чај, во листови			
01.27.12.10.01	Чај, во листови		кг	
01.27.13	Мате-чај, во листови			0903
01.27.13.10	Мате-чај, во листови			
01.27.13.10.01	Мате-чај, во листови		кг	
01.27.14	Какао, во зрно			1801
01.27.14.10	Какао, во зрно			
01.27.14.10.01	Какао, во зрно		кг	
01.28	Зачински, ароматични и лековити растенија и растенија за употреба во фармацевтијата			
01.28.1	Зачини, непреработени			
01.28.11	Бибер (црн пипер), непреработен			0904.11
01.28.11.10	Бибер (црн пипер), непреработен			
01.28.11.10.01	Бибер (црн пипер), непреработен		кг	
01.28.12	Феферони и пиперки, суви (само од родот <i>Carpsicum</i>), непреработени	Оваа поткатегорија не опфаќа: -непреработени зачини од родот <i>Pimenta</i> , опфатени во 01.28.19		0904.21
01.28.12.10	Феферони и пиперки, суви (само од родот <i>Carpsicum</i>), непреработени			
01.28.12.10.01	Феферони и пиперки, суви (само од родот <i>Carpsicum</i>), непреработени		кг	
01.28.13	Мускатно оревче, мацис и кардамом, непреработени			0908 [.11 + .21 + .31]
01.28.13.10	Мускатно оревче, мацис и кардамом, непреработени			
01.28.13.10.01	Мускатно оревче, мацис и кардамом, непреработени		кг	
01.28.14	Анис, бадијан, коријандер, коромач, кумин, ким и бобинки од смрека, непреработени			0909 [.21 + .31 + .61]
01.28.14.10	Анис, бадијан, коријандер, коромач, кумин, ким и бобинки од смрека, непреработени			
01.28.14.10.01	Анис, бадијан, коријандер, коромач, кумин, ким и бобинки од смрека, непреработени		кг	
01.28.15	Цимет, непреработен			0906.1
01.28.15.10	Цимет, непреработен			
01.28.15.10.01	Цимет, непреработен		кг	
01.28.16	Каранфилче (цели петелки), непреработено			0907.10
01.28.16.10	Каранфилче (цели петелки), непреработено			
01.28.16.10.01	Каранфилче (цели петелки), непреработено		кг	
01.28.17	Ѓумбир, сув и непреработен			0910.11
01.28.17.10	Ѓумбир, сув и непреработен			
01.28.17.10.01	Ѓумбир, сув и непреработен		кг	
01.28.18	Ванила, непреработена			0905.10
01.28.18.10	Ванила, непреработена			
01.28.18.10.01	Ванила, непреработена		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.28.19	Други зачини, непреработени	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -корени од цикорија -непреработени зачини од родот Pimenta Оваа поткатегија не опфаќа: -пржена цикорија и други пржени замены за кафе, опфатени во 10.83.12		0904.21.90 + 0910 [.20.10 + .30 + .91 (.05 + .10) + .99 (.10 + .31 + .33 + .50 + .91)] + 1212 [.94 + .99.95]
01.28.19.10	Други зачини, непреработени			
01.28.19.10.01	Цикорија (само корен), непреработена		кг	
01.28.19.10.02	Шафран, непреработен		кг	
01.28.19.10.03	Куркума, непреработена		кг	
01.28.19.10.04	Кари, непреработено		кг	
01.28.19.10.05	Мајчина душица, непреработена		кг	
01.28.19.10.06	Ловоров лист, непреработен		кг	
01.28.19.10.91	Други зачини, непреработени		кг	
01.28.2	Хмељ			
01.28.20	Хмељ			1210
01.28.20.10	Хмељ, свеж или сушен вклучувајќи кршен или мелен			
01.28.20.10.01	Хмељ, свеж или сушен вклучувајќи кршен или мелен		кг	
01.28.3	Растенија кои првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, фунгициди и за слична намена			
01.28.30	Растенија кои првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, фунгициди и за слична намена	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -полен добиен со механичка обработка на растенија -слама и лушпи од камилица -сушени лисја на глуварче -сушен киселец (Rumex acetosa) -сушена поточарка		1211
01.28.30.10	Растенија кои првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, фунгициди и за слична намена			
01.28.30.10.01	Камилица		кг	
01.28.30.10.02	Глуварче, лисја		кг	
01.28.30.10.03	Киселец (Rumex acetosa)		кг	
01.28.30.10.04	Поточарка		кг	
01.28.30.10.05	Гинсенг, корен		кг	
01.28.30.10.06	Кока растение, лисја		кг	
01.28.30.10.07	Афионова слама		кг	
01.28.30.10.91	Други растенија кои се употребуваат во парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, фунгициди и сл.		кг	
01.29	Останати повеќегодишни посеви			
01.29.1	Природен каучук			
01.29.10	Природен каучук			4001 [.10 + .2]
01.29.10.10	Природен каучук			
01.29.10.10.01	Природен каучук		кг	
01.29.2	Новогодишни дрва, сечени			
01.29.20	Новогодишни дрва, сечени			0604.20.20
01.29.20.10	Новогодишни дрва, сечени			
01.29.20.10.01	Новогодишни дрва, сечени		парче	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.29.3	Растителни материи кои првенствено се употребуваат во плетарството или за полнење, за тапазирање или за боење и штавење			
01.29.30	Растителни материи кои првенствено се употребуваат во плетарството или за полнење, за тапазирање или за боење и штавење	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -стебленца и листови од сончоглед, остатоци без цветови -свежи гранки од врба без цветови и цветни пупки -исчистена, избелена или бојадисана слама Оваа поткатегија не опфаќа: -неприготвена слама, без оглед дали е сечена, мелена, пресувана или во форма на пелети, опфатена во 01.11.50		1401 + 1404.90
01.29.30.10	Растителни материи кои првенствено се употребуваат во плетарството или за полнење, за тапазирање или за боење и штавење			
01.29.30.10.01	Растителни материи кои се употребуваат во плетарството или за полнење, за тапазирање или за боење и штавење		кг	
01.3	Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и корења, резници и расад, мицелиум на печурки			
01.30	Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и корења, резници и расад, мицелиум на печурки			
01.30.1	Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и грутчести корења, резници и калеми; мицелиум на печурки			
01.30.10	Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и грутчести корења, резници и калеми; мицелиум на печурки	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -супстракт (подлога) за одгледување печурки со посеан мицелиум Оваа поткатегија не опфаќа: -растенија за производство на семиња, опфатени во соодветни поткатегији од групите 01.1 и 01.2 -резници од дрвја и шумски грмушки, опфатени во 02.10.11 -услуги на шумски расадници, опфатени во 02.10.20 -шумски дрвја, опфатени во 02.10.30 -супстракт (подлога) за одгледување печурки без посеан мицелиум, опфатен во 20.15.80		0601 + 0602 [.10 + .20 + .30 + .40 + .90 (.10 + .20 + .30 + .45 + .49 + .50 + .70 + .9)]
01.30.10.10	Материјали за расади: живи растенија			
01.30.10.10.01	Садници за зеленчукови растенија (вклучувајќи и садници за јагоди, дињи и лубеници)		парче	
01.30.10.10.02	Лозови садници (резници и калеми)		парче	
01.30.10.10.03	Овошни садници (резници и калеми)		парче	
01.30.10.10.91	Садници за други растенија		парче	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.30.10.20	Материјали за расади: луковици, грутки и грутчести корења, резници и калеми			
01.30.10.20.01	Луковици, грутки и грутчести корења, резници и калеми, во вегетација или цвет		парче	
01.30.10.20.02	Луковици, грутки и грутчести корења, резници и калеми, за садење		парче	
01.30.10.30	Материјали за расади: мицелиум на печурки			
01.30.10.30.01	Мицелиум на печурки		кг	
01.4	Живи животни, живина и нивни производи			
01.41	Млечни крави, живи и непреработено кравјо млеко			
01.41.1	Млечни крави, живи			
01.41.10	Млечни крави, живи			0102 [.21 (.10 + .30) + .29 (.5 + .6)]
01.41.10.10	Говеда, од 1 до 2 години, женски			
01.41.10.10.01	Говеда, од 1 до 2 години, женски, за колење		број; кг	
01.41.10.10.91	Говеда, од 1 до 2 години, женски, за друго		број; кг	
01.41.10.20	Говеда, над 2 години, женски			
01.41.10.20.01	Јуници, за колење		број; кг	
01.41.10.20.09	Јуници, за друго		број; кг	
01.41.10.20.11	Крави, млечни		број; кг	
01.41.10.20.19	Крави, за друго		број; кг	
01.41.2	Непреработено кравјо млеко			
01.41.20	Непреработено кравјо млеко	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -непреработено биволско млеко		0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]
01.41.20.10	Непреработено кравјо млеко			
01.41.20.10.01	Непреработено кравјо млеко		литар	
01.42	Други говеда и биволи, живи и нивна сперма			
01.42.1	Други говеда и биволи, живи			
01.42.11	Други говеда и биволи, освен телиња, живи	Оваа поткатегија опфаќа: -животни од подродот Bovinea, домашни или диви, без оглед на тоа за што се употребуваат, н.д.м. и волови (Ovibos moschatus) Оваа поткатегија не опфаќа: -телиња од говеда и биволи, живи, опфатени во 01.42.12		0102 [.21.90 + .29 (.05 + .91 + .99) + .31 + .39 (.10 + .90) + .90]
01.42.11.10	Говеда, од 1 до 2 години, машки			
01.42.11.10.01	Говеда, од 1 до 2 години, машки		број; кг	
01.42.11.20	Говеда, над 2 години, машки			
01.42.11.20.01	Говеда, над 2 години, машки, волови		број; кг	
01.42.11.20.02	Говеда, над 2 години, машки, бикови		број; кг	
01.42.12	Телиња од говеда и биволи, живи			0102.29 (.10 + .21 + .29 + .41 + .49)
01.42.12.10	Телиња, за колење			
01.42.12.10.01	Телиња, за колење		број; кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.42.12.20	Телиња, други			
01.42.12.20.01	Телиња, други, машки		број; кг	
01.42.12.20.02	Телиња, други, женски		број; кг	
01.42.2	Сперма, од говеда и биволи			
01.42.20	Сперма, од говеда и биволи			0511.10
01.42.20.10	Сперма, од говеда и биволи			
01.42.20.10.01	Сперма, од говеда и биволи		парче ¹⁾	
01.43	Коњи и други сродни животни, живи			
01.43.1	Коњи и други сродни животни, живи			
01.43.11	Коњи, живи	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -сперма од пастуви Оваа поткатегорија не опфаќа: -вкрстени видови од кобила и зебра, опфатени во 01.49.19		0101[.21 + .29] + 0511.99.85
01.43.11.10	Коњи			
01.43.11.10.01	Коњи, за приплод		број; кг	
01.43.11.10.02	Коњи, за работа		број; кг	
01.43.11.10.03	Коњи, за колење		број; кг	
01.43.11.20	Сперма, од пастуви			
01.43.11.20.01	Сперма, од пастуви		парче ¹⁾	
01.43.12	Магариња, мулиња и мазги, живи			0101[.30 + .90] + 0511.99.85
01.43.12.10	Магариња, мулиња и мазги			
01.43.12.10.01	Магариња		број; кг	
01.43.12.10.02	Мулиња		број; кг	
01.43.12.10.03	Мазги		број; кг	
01.43.12.20	Сперма, од магариња			
01.43.12.20.01	Сперма, од магариња		парче ¹⁾	
01.44	Камили и други животни од родот на камили, живи			
01.44.1	Камили и други животни од родот на камили, живи			
01.44.10	Камили и други животни од родот на камили, живи	Оваа поткатегорија опфаќа: -камили, лами и други животни од родот Camelidae Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -сперма од животни од родот на Camelidae		106 [.13 + .19] + 0511.99.85
01.44.10.10	Камили и други животни од родот на камили			
01.44.10.10.01	Камили и други животни од родот на камили		број; кг	
01.45	Овци и кози, живи; непреработено млеко и стрижена волна од овци и кози			
01.45.1	Овци и кози, живи			
01.45.11	Овци, живи	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -сперма од овни		0104.10 + 0511.99.85
01.45.11.10	Јагниња и шилежиња, до 1 година			
01.45.11.10.01	Јагниња и шилежиња, до 1 година		број; кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.45.11.20	Овци			
01.45.11.20.01	Овци, за приплод		број; кг	
01.45.11.20.02	Овци, молзни		број; кг	
01.45.11.20.91	Овци, за друго		број; кг	
01.45.11.30	Овни			
01.45.11.30.01	Овни		број; кг	
01.45.11.40	Сперма, од овни			
01.45.11.40.01	Сперма, од овни		парче ¹⁾	
01.45.12	Кози, живи	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -сперма од јарци Оваа поткатегија не опфаќа: -дивокози, дивокози рупикапра (Rupicapra rupicapra), кози-антилопи (Caprinae), опфатени во 01.49.19		0104.20 + 0511.99.85
01.45.12.10	Јариња			
01.45.12.10.01	Јариња		број; кг	
01.45.12.20	Кози			
01.45.12.20.01	Кози, за приплод		број; кг	
01.45.12.20.02	Кози, молзни		број; кг	
01.45.12.20.91	Кози, за друго		број; кг	
01.45.12.30	Јарци			
01.45.12.30.01	Јарци		број; кг	
01.45.12.40	Сперма, од јарци			
01.45.12.40.01	Сперма, од јарци		парче ¹⁾	
01.45.2	Непреработено овчо и козјо млеко			
01.45.21	Непреработено овчо млеко			0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]
01.45.21.10	Непреработено овчо млеко			
01.45.21.10.01	Непреработено овчо млеко		литар	
01.45.22	Непреработено козјо млеко			0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]
01.45.22.10	Непреработено козјо млеко			
01.45.22.10.01	Непреработено козјо млеко		литар	
01.45.3	Стрижена волна, од овци и кози, масна; вклучувајќи и волна перена на животните			
01.45.30	Стрижена волна, од овци и кози, масна; вклучувајќи и волна перена на животните	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -стрижена перена волна Оваа поткатегија не опфаќа: -скубена волна, масна, вклучувајќи влачена перена волна, опфатена во 10.11.41		5101.11
01.45.30.10	Стрижена волна, од овци, масна; вклучувајќи и волна перена на животните			
01.45.30.10.01	Стрижена волна, од овци, масна; вклучувајќи и волна перена на животните		кг	
01.46	Свињи, живи			
01.46.1	Свињи, живи			
01.46.10	Свињи, живи	Оваа поткатегија, исто така, опфаќа: -сперма од диви свињи		0103 + 0511.99.85
01.46.10.10	Прасиња			
01.46.10.10.01	Прасиња, со маса до 20 кг		број; кг	
01.46.10.10.02	Прасиња, со маса од 21 до 50 кг		број; кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.46.10.20	Свињи, за гоење			
01.46.10.20.01	Свињи, за гоење од 51 до 80 кг		број; кг	
01.46.10.20.02	Свињи, за гоење од 81 до 110 кг		број; кг	
01.46.10.20.03	Свињи, за гоење над 110 кг		број; кг	
01.46.10.30	Свињи, за приплод			
01.46.10.30.01	Назимки		број; кг	
01.46.10.30.02	Спрасни назимки		број; кг	
01.46.10.30.03	Маторици		број; кг	
01.46.10.30.04	Нерези		број; кг	
01.47	Живина, жива и јајца			
01.47.1	Живина, жива			
01.47.11	Кокошки, живи			0105 [.11 + .94]
01.47.11.10	Пилиња и бројлери			
01.47.11.10.01	Пилиња, со маса до 185 грама		број; кг	
01.47.11.10.02	Бројлери (пилиња со маса над 185 грама)		број; кг	
01.47.11.20	Кокошки и петли			
01.47.11.20.01	Кокошки, несилки		број; кг	
01.47.11.20.02	Петли		број; кг	
01.47.12	Мисирки, живи	Оваа поткатегорија не опфаќа: -диви мисирки, опфатени во 01.49.12		0105 [.12 + .99.30]
01.47.12.10	Мисирки			
01.47.12.10.01	Мисирки		број; кг	
01.47.13	Гуски, живи	Оваа поткатегорија не опфаќа: -диви гуски, опфатени во 01.49.12		0105 [.14 + .99.20]
01.47.13.10	Гуски			
01.47.13.10.01	Гуски		број; кг	
01.47.14	Пајки и морки, живи	Оваа поткатегорија не опфаќа: -диви патки, опфатени во 01.49.12		0105 [.13 + .15 + .99 (.10 + .50)]
01.47.14.10	Пајки и морки			
01.47.14.10.01	Пајки и морки		број; кг	
01.47.2	Јајца во лушпа, свежи			
01.47.21	Јајца, од кокошка, во лушпа, свежи			0407.21
01.47.21.10	Јајца, од кокошка, во лушпа, свежи			
01.47.21.10.01	Јајца, од кокошка, во лушпа, свежи		број; кг	
01.47.22	Јајца, од друга живина, во лушпа, свежи			0407.29
01.47.22.10	Јајца, од друга живина, во лушпа, свежи			
01.47.22.10.01	Јајца, од друга живина, во лушпа, свежи		број; кг	
01.47.23	Јајца, од кокошки, за насад			0407.11
01.47.23.10	Јајца, од кокошки, за насад			
01.47.23.10.01	Јајца, од кокошки, за насад		број; кг	
01.47.24	Јајца, од друга живина, за насад			0407.19
01.47.24.10	Јајца, од друга живина, за насад			
01.47.24.10.01	Јајца, од друга живина, за насад		број; кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.49	Други домашни животни и производи од домашни животни			
01.49.1	Други домашни животни, живи			
01.49.11	Домашни зајаци, живи			0106.14.10
01.49.11.10	Домашни зајаци			
01.49.11.10.01	Домашни зајаци		број	
01.49.12	Домашни птици, н.д.м., живи	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -птици од родот Columbidae, диви или домашни -диви мисирки, патки и гуски		0106.3
01.49.12.10	Домашни птици, н.д.м.			
01.49.12.10.01	Домашни птици, н.д.м.		број	
01.49.13	Домашни влекачи (вклучувајќи и змии и желки), живи	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -змии и желки Оваа поткатегорија не опфаќа: -водни влекачи (морски или слатководни), опфатени во 03.00.69		0106.20
01.49.13.10	Домашни влекачи (вклучувајќи и змии и желки)			
01.49.13.10.01	Домашни влекачи (вклучувајќи и змии и желки)		број	
01.49.19	Други домашни животни, н.д.м., живи	Оваа поткатегорија опфаќа: -ирваси -животни со крзно (освен домашни зајаци) -пчели и други инсекти -вкрстени видови од кобила и зебра -мачки, кучиња и други домашни миленици -разновидни домашни животни, н.д.м. Оваа поткатегорија не опфаќа: -жаби, крокодили и водни инсекти (морски или слатководни), опфатени во 03.00.69		0106 [.11 + .14.90 + .19 + .41 + .49 + .90]
01.49.19.10	Други домашни животни, н.д.м.			
01.49.19.10.01	Пчели		број	
01.49.19.10.91	Други домашни животни, н.д.м.		број	
01.49.2	Други производи од домашни животни			
01.49.21	Природен мед	Оваа поткатегорија не опфаќа: -мешавина од природен и вештачки мед, опфатена во 10.62.13		0409
01.49.21.10	Природен мед			
01.49.21.10.01	Природен мед		кг	
01.49.22	Непреработено млеко, н.д.м.	Оваа поткатегорија не опфаќа: -непреработено млеко од говеда и биволи, опфатено во 01.41.20		0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99) + .40.90 + .50.19]
01.49.22.10	Непреработено млеко, н.д.м.			
01.49.22.10.01	Непреработено млеко, н.д.м.		литар	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.49.23	Полжави, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура, освен морски полжави	Оваа поткатегија не опфаќа: -морски полжави, опфатени во 03.00.42, 03.00.44		0307.60.90
01.49.23.10	Полжави, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура, освен морски полжави			
01.49.23.10.01	Полжави, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура, освен морски полжави		кг	
01.49.24	Производи од домашни животни, соодветни за човечка исхрана, н.д.м.			0410
01.49.24.10	Производи од домашни животни, соодветни за човечка исхрана, н.д.м.			
01.49.24.10.01	Производи од домашни животни, соодветни за човечка исхрана, н.д.м.		кг	
01.49.25	Кокони на свилени буби, погодни за одмотување			5001
01.49.25.10	Кокони на свилени буби, погодни за одмотување			
01.49.25.10.01	Кокони на свилени буби, погодни за одмотување		кг	
01.49.26	Восоци од инсекти и спермацети, рафинирани или нерафинирани, обоени или необоени			1521.90
01.49.26.10	Восоци од инсекти и спермацети, рафинирани или нерафинирани, обоени или необоени			
01.49.26.10.01	Восоци од инсекти и спермацети, рафинирани или нерафинирани, обоени или необоени		кг	
01.49.27	Животински ембриони, за репродукција	Оваа поткатегија не опфаќа: -сперма од пастуви, опфатена во 01.43.11 -сперма од овни, опфатена во 01.45.11 -сперма од јарци, опфатена во 01.45.12 -сперма од диви свињи, опфатена во 01.46.10		0511.99.85
01.49.27.10	Животински ембриони, за репродукција			
01.49.27.10.01	Животински ембриони, за репродукција		кг	
01.49.28	Производи од домашни животни, несоодветни за човечка исхрана, н.д.м.	Оваа поткатегија опфаќа: -фини или груби животински vlakна, невлачени и нечешлани		5102
01.49.28.10	Производи од домашни животни, несоодветни за човечка исхрана, н.д.м.			
01.49.28.10.01	Производи од домашни животни, несоодветни за човечка исхрана, н.д.м.		кг	
01.49.3	Сурови кожи со влакна или со волна и разновидни сурови кожи без влакна			
01.49.31	Сурови кожи со влакна или со волна, освен од јагниња	Оваа поткатегија не опфаќа: -сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња, опфатени во 01.49.32		4301 [.10 + .60 + .80 + .90]
01.49.31.10	Сурови кожи со влакна или со волна, освен од јагниња			
01.49.31.10.01	Сурови кожи со влакна или со волна, освен од јагниња		парче; кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.49.32	Сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња			4301.30
01.49.32.10	Сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња			
01.49.32.10.01	Сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња		парче; кг	
01.49.39	Сурови кожи од животни, н.д.м. (свежи или конзервирани, но понатаму непререботени)			4103
01.49.39.10	Сурови крупни и ситни кожи од говеда (вклучувајќи и биволи)			
01.49.39.10.01	Сурови кожи, од говеда		парче; кг	
01.49.39.10.02	Сурови кожи, од биволи		парче; кг	
01.49.39.10.03	Сурови кожи, од телиња		парче; кг	
01.49.39.20	Сурови кожи, други			
01.49.39.20.01	Сурови кожи, од кози или јариња		парче; кг	
01.49.39.20.02	Сурови кожи, од свињи		парче; кг	
01.49.39.20.91	Сурови кожи, од други		парче; кг	
01.6	Земјоделски и сточарски услуги (освен ветеринарни услуги)			
01.61	Помошни услуги во растителното производство			
01.61.1	Помошни услуги во растителното производство			
01.61.10	Помошни услуги во растителното производство	Оваа поткатегорија опфаќа: -подготовка на земјата (полињата) -садење, одгледување и ѓубрење на посевите -прскање на посевите, вклучувајќи и од воздух -контрола на штетници во земјоделството -кроење на овошките и лозјата -пресадување и проретчување на посевите -жетва/берба -обезбедување на земјоделски машини со опслужувачи и оператори -одржување на земјоделското земјиште во добра земјоделска и еколошка состојба -работа на системи за наводнување за земјоделски цели Оваа поткатегорија не опфаќа: -услуги за дистрибуција на вода преку дистрибутивна мрежа, оперативни услуги на канали за наводнување, опфатени во 36.00.20 -архитектонски услуги за уредување на околината, опфатени во 71.11.4 -услуги од агрономи и агроекономисти, опфатени во 74.90.19 -други услуги за заштита од штетници, опфатени во 81.29.11 -услуги за уредување на околината кои не се поврзани со земјоделството, опфатени во 81.30.11 и 81.30.12 -организирање на земјоделски изложби и саеми, опфатени во 82.30.12	-	
01.61.10.10	Подготовка на полето			
01.61.10.10.01	Длабоко орање до 40 см		ефек.час; ха	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.61.10.10.02	Заорување на стрништа		ефек.час; ха	
01.61.10.10.03	Обично орање		ефек.час; ха	
01.61.10.10.04	Риголување (орање над 40 см)		ефек.час; ха	
01.61.10.20	Наводнување			
01.61.10.20.01	Вештачки дожд		ефек.час; ха	
01.61.10.20.02	Систем „капка по капка“		ефек.час; ха	
01.61.10.20.03	Наводнување бразди со моторни водени пумпи		ефек.час; ха	
01.61.10.30	Ѓубрење			
01.61.10.30.01	Ѓубрење со шталско (арско) ѓубриво		ефек.час; ха	
01.61.10.30.02	Ѓубрење со минерално ѓубриво		ефек.час; ха	
01.61.10.30.03	Ѓубрење со фолијарно ѓубриво		ефек.час; ха	
01.61.10.40	Сеидба			
01.61.10.40.01	Сеидба на стрни жита		ефек.час; ха	
01.61.10.40.02	Сеидба на окопни култури		ефек.час; ха	
01.61.10.40.91	Сеидба на други растенија, н.д.м.		ефек.час; ха	
01.61.10.50	Операции во текот на вегетацијата			
01.61.10.50.01	Рачно и машинско окопување		ефек.час; ха	
01.61.10.50.02	Пенцирање		ефек.час; ха	
01.61.10.60	Заштита од болести и штетници			
01.61.10.60.01	Прскање со рачни пумпи		ефек.час; ха	
01.61.10.60.02	Прскање со атомизери		ефек.час; ха	
01.61.10.60.03	Авиопрскање		ефек.час; ха	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.62	Помошни услуги во сточарството			
01.62.1	Помошни услуги во сточарството			
01.62.10	Помошни услуги во сточарството	<p>Оваа поткатегија опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -услуги на промовирање на развојот, растот и размножувањето на животните -услуги на тестирање на стадата, услуги на носење на стадата на пасење, услуги на кастрирање живина, сортирање на јајца и други услуги -услуги на стрижење овци -услуги на сместување и грижа за домашни животни -чистење на просториите за сместување на домашните животни (кокошарници, свињарници и др.) -услуги на одгледување и грижа за расни коњи за приплод -услуги поврзани со вештачко оплодување на животните <p>Оваа поткатегија, исто така, опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -услуги на потковување -услуги на изнајмување помошни уреди со оператор за потребите на сточарството <p>Оваа поткатегија не опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -издавање простор за сместување животни, опфатено во 68.20.12 -услуги од агрономи и агроекономисти, опфатени во 74.90.19 -услуги за вакцинирање и други ветеринарни услуги, опфатени во 75.00.1 -услуги за рекреативно јавање коњи, опфатени во 93.11.10 -услуги на сместување и грижа за домашни миленичиња, опфатени во 96.09.11 	-	
01.62.10.10	Помошни услуги во сточарството			
01.62.10.10.01	Вештачко осеменување		ефек.час	
01.62.10.10.91	Други услуги во сточарството, н.д.м.		ефек.час	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.63	Услуги за посеви после жетва (после собирањето на посевите)			
01.63.1	Услуги за посеви после жетва (после собирањето на посевите)			
01.63.10	Услуги за посеви после жетва (после собирањето на посевите)	<p>Оваа поткатегија опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -услуги на подготовка на посевите за примарен пазар, на пр., чистење, средување, сортирање, дезинфекција, сушење, отстранување луспи -одделување на памукот од семето -услуги на подготовка на листови на тутун, на пр., за сушење -услуги на подготовка на зрна на какао, на пр., за лупење -премачкување на овошја со восок <p>Оваа поткатегија не опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -услуги на подготовка на земјоделските производи од страна на производителите, опфатени во соодветна класа од групите 01.1, 01.2 или 01.3 -услуги на оджилување и повторно сушење на тутунот, опфатени во 12.00.1 -маркетиншки услуги на трговски посредници и кооперативни здруженија, опфатени во оддел 46 -услуги на трговијата на големо со земјоделски сировини, опфатени во 46.2 	-	
01.63.10.10	Режење, кроење и калемење			
01.63.10.10.01	Режење, кроење и калемење		ефек.час; ха	
01.63.10.20	Собирање и транспорт на земјоделски производи			
01.63.10.20.01	Комбајнирање на стрни жита		ефек.час; ха	
01.63.10.20.02	Берење на пченка со комбајни		ефек.час; ха	
01.63.10.20.03	Собирање на други производи		ефек.час; ха	
01.63.10.20.04	Сортирање и калибрирање		ефек.час; ха	
01.63.10.20.05	Транспорт на земјоделски производи		ефек.час; кг; км	
01.63.10.20.06	Складирање		ефек.час; кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.64	Услуги за доработка на семето (за семенски материјал)			
01.64.1	Услуги за доработка на семето (за семенски материјал)			
01.64.10	Услуги за доработка на семето (за семенски материјал)	<p>Оваа поткатегија опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -услуги за подобрување на квалитетот на семенскиот материјал, вклучувајќи и обработка на генетски модификувани семиња ---одвојување на несеменски материјали, неразвиени или неузрени семиња, механички оштетени семиња или семиња оштетени од инсекти ---намалување на влажноста на семињата до сигурно ниво за складирање ---сушење, чистење, сортирање и третирање на семињата до продажба <p>Оваа поткатегија не опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -семиња, опфатени во групите 01.1 и 01.2 -услуги на преработка на семиња за добивање масла, опфатени во 10.41 -услуги на истражувања со цел развој на нови или модификувани видови на семиња, опфатени во 72.11.31, 72.11.32 и 72.11.33 	-	
01.64.10.10	Услуги за доработка на семето (за семенски материјал)			
01.64.10.10.01	Услуги за доработка на семето (за семенски материјал)		ефек.час	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.7	Лов, траперство и услуги поврзани со нив			
01.70	Лов, траперство и услуги поврзани со нив			
01.70.1	Лов, траперство и услуги поврзани со нив			
01.70.10	Лов, траперство и услуги поврзани со нив	<p>Оваа поткатегија опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -лов и траперство за комерцијални цели -убивање или ловење дивеч за храна, крзно, кожи, за научноистражувачки цели, за зоолошки градини или за домашни миленичиња -производство на крзна, кожи од влекачи и птичји кожи од лов или траперство <p>Оваа поткатегија, исто така, опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ловење морски цицачи како што се моржови и фоки <p>Оваа поткатегија не опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -производство на крзна, кожи од влекачи и птичји кожи од одгледувани животни, опфатени во групата 01.4 -одгледување дивеч на фарми, опфатено во 01.49.1 -ловење китови, опфатено во 03.00.69 -производство на кожи и крзна добиени од кланици, опфатено во 10.11 -ловење за спорт и рекреација и соодветни услужни дејности, опфатени во 93.19.13 -услужни дејности поврзани со промоција на лов и траперство, опфатени во 94.99.19 	-	
01.70.10.10	Крупен дивеч, цицачи			
01.70.10.10.01	Волк		број	
01.70.10.10.02	Елец, лопатар		број	
01.70.10.10.03	Елец, обичен		број	
01.70.10.10.04	Коза, дива		број	
01.70.10.10.05	Мечка		број	
01.70.10.10.06	Муфлон		број	
01.70.10.10.07	Рис		број	
01.70.10.10.08	Свиња, дива		број	
01.70.10.10.09	Срна		број	
01.70.10.10.10	Чакал		број	
01.70.10.20	Ситен дивеч, цицачи			
01.70.10.20.01	Верверица		број	
01.70.10.20.02	Видра		број	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
01.70.10.20.03	Глушец, бизамски		број	
01.70.10.20.04	Зајак		број	
01.70.10.20.05	Јазовец		број	
01.70.10.20.06	Куна, белка		број	
01.70.10.20.07	Куна, златка		број	
01.70.10.20.08	Ласица, мала		број	
01.70.10.20.09	Лисица		број	
01.70.10.20.10	Мачка, дива		број	
01.70.10.20.11	Полв		број	
01.70.10.20.12	Стоболка		број	
01.70.10.20.13	Твор		број	
01.70.10.30	Крупен дивеч, птици			
01.70.10.30.01	Дропла, голема		број	
01.70.10.40	Ситен дивеч, птици			
01.70.10.40.01	Грлица		број	
01.70.10.40.02	Гулаб, гривнеж		број	
01.70.10.40.03	Еребица, камењарка		број	
01.70.10.40.04	Еребица, полска		број	
01.70.10.40.05	Јастреб, кокошкар		број	
01.70.10.40.06	Корморан, голем		број	
01.70.10.40.07	Лештарка		број	
01.70.10.40.08	Пајка, берија или крѓа		број	
01.70.10.40.09	Пајка, дива или пајка, глуварка		број	
01.70.10.40.10	Потполошка или препелица, обична		број	
01.70.10.40.11	Сколовранец		број	
01.70.10.40.12	Страчка		број	
01.70.10.40.13	Фазан		број	
01.70.10.40.14	Чапја (сите видови)		број	
01.70.10.40.15	Шљука (сите видови)		број	
01.70.10.40.91	Ситен дивеч, птици, друг		број	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
02	ПРОИЗВОДИ НА ШУМАРСТВОТО И СЕЧЕЊЕ НА ДРВА И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО НИВ			
02.1	Шумски дрвја и услуги за одгледување на шумски дрвја			
02.10	Шумски дрвја и услуги за одгледување на шумски дрвја			
02.10.1	Живи шумски дрвја; семиња од шумски дрвја			
02.10.11	Живи шумски дрвја (репродукција на шуми)			0602 [.10.90 + .90.45]
02.10.11.10	Садници, од иглолисни видови дрвја			
02.10.11.10.01	Садници, од смрча		број	
02.10.11.10.02	Садници, од ела		број	
02.10.11.10.03	Садници, од црн бор		број	
02.10.11.10.04	Садници, од бел бор		број	
02.10.11.10.05	Садници, од Вајмутов бор		број	
02.10.11.10.06	Садници, од дуглазија		број	
02.10.11.10.07	Садници, од ариш		број	
02.10.11.10.08	Садници, од молика		број	
02.10.11.10.91	Садници, од други иглолисни видови дрвја		број	
02.10.11.20	Садници, од листопадни видови дрвја			
02.10.11.20.01	Садници, од бука		број	
02.10.11.20.02	Садници, од даб		број	
02.10.11.20.03	Садници, од јасен		број	
02.10.11.20.04	Садници, од костен		број	
02.10.11.20.05	Садници, од багрем		број	
02.10.11.20.06	Садници, од врба		број	
02.10.11.20.07	Садници, од топола		број	
02.10.11.20.08	Садници, од јавор		број	
02.10.11.20.09	Садници, од габер		број	
02.10.11.20.10	Садници, од платан		број	
02.10.11.20.11	Садници, од брест		број	
02.10.11.20.12	Садници, од јасика		број	
02.10.11.20.13	Садници, од липа		број	
02.10.11.20.14	Садници, од бреза		број	
02.10.11.20.15	Садници, од евла		број	
02.10.11.20.91	Садници, од други листопадни видови дрвја		број	
02.10.12	Семиња, од шумски дрвја			1209.99.10
02.10.12.10	Семиња, од иглолисни видови дрвја			
02.10.12.10.01	Семиња, од смрча		кг	
02.10.12.10.02	Семиња, од ела		кг	
02.10.12.10.03	Семиња, од црн бор		кг	
02.10.12.10.04	Семиња, од бел бор		кг	
02.10.12.10.05	Семиња, од Вајмутов бор		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
02.10.12.10.06	Семиња, од дуглазија		кг	
02.10.12.10.07	Семиња, од ариш		кг	
02.10.12.10.08	Семиња, од молика		кг	
02.10.12.10.91	Семиња, од други иглолисни видови дрвја		кг	
02.10.12.20	Семиња, од листопадни видови дрвја			
02.10.12.20.01	Семиња, од бука		кг	
02.10.12.20.02	Семиња, од даб		кг	
02.10.12.20.03	Семиња, од јасен		кг	
02.10.12.20.04	Семиња, од костен		кг	
02.10.12.20.05	Семиња, од багрем		кг	
02.10.12.20.06	Семиња, од врба		кг	
02.10.12.20.07	Семиња, од топола		кг	
02.10.12.20.08	Семиња, од јавор		кг	
02.10.12.20.09	Семиња, од габер		кг	
02.10.12.20.10	Семиња, од платан		кг	
02.10.12.20.11	Семиња, од брест		кг	
02.10.12.20.12	Семиња, од јасика		кг	
02.10.12.20.13	Семиња, од липа		кг	
02.10.12.20.14	Семиња, од бреза		кг	
02.10.12.20.15	Семиња, од евла		кг	
02.10.12.20.91	Семиња, од други листопадни видови дрвја		кг	
02.10.2	Услуги за расадување на шумски дрвја			
02.10.20	Услуги за расадување на шумски дрвја	Оваа поткатегорија не опфаќа: -услуги на расадници за одгледување на новогодишни дрвја, опфатени во 01.30.10	-	
02.10.20.10	Услуги за расадување на шумски дрвја			
02.10.20.10.01	Услуги за расадување на шумски дрвја		ефек.час	
02.10.3	Шумски дрвја			
02.10.30	Шумски дрвја	Оваа поткатегорија не опфаќа: -сечени новогодишни дрва, опфатени во 01.29.20		0602.90.41
02.10.30.10	Иглолисни дрвја			
02.10.30.10.01	Смрча		број	
02.10.30.10.02	Ела		број	
02.10.30.10.03	Црн бор		број	
02.10.30.10.04	Бел бор		број	
02.10.30.10.05	Вајмутов бор		број	
02.10.30.10.06	Дуглазија		број	
02.10.30.10.07	Ариш		број	
02.10.30.10.08	Молика		број	
02.10.30.10.91	Иглолисни дрвја, други		број	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
02.10.30.20	Листопадни дрвја			
02.10.30.20.01	Бука		број	
02.10.30.20.02	Даб		број	
02.10.30.20.03	Јасен		број	
02.10.30.20.04	Костен		број	
02.10.30.20.05	Багрем		број	
02.10.30.20.06	Врба		број	
02.10.30.20.07	Топола		број	
02.10.30.20.08	Јавор		број	
02.10.30.20.09	Габер		број	
02.10.30.20.10	Платан		број	
02.10.30.20.11	Брест		број	
02.10.30.20.12	Јасика		број	
02.10.30.20.13	Липа		број	
02.10.30.20.14	Бреза		број	
02.10.30.20.15	Евла		број	
02.10.30.20.91	Листопадни дрвја, други		број	
02.10.30.30	Мешовити шумски дрвја			
02.10.30.30.01	Мешовити иглолисни шумски дрвја		број	
02.10.30.30.02	Мешовити листопадни шумски дрвја		број	
02.10.30.30.03	Мешовити иглолисни со листопадни шумски дрвја		број	
02.10.30.30.04	Мешовити листопадни со иглолисни шумски дрвја		број	
02.10.30.40	Деградирани шумски дрвја			
02.10.30.40.01	Шикари		број	
02.10.30.40.02	Шибјаци		број	
02.10.30.40.03	Макии		број	
02.10.30.40.04	Псевдомакии		број	
02.2	Сечени дрва, грубо обработени			
02.20	Сечени дрва, грубо обработени			
02.20.1	Сечени дрва, грубо обработени			
02.20.11	Трупци, од иглолисни дрвја			4403.20
02.20.11.10	Трупци, од иглолисни дрвја			
02.20.11.10.01	Трупци, од сите видови бор		м ³	
02.20.11.10.02	Трупци, од ела		м ³	
02.20.11.10.03	Трупци, од смрча		м ³	
02.20.11.10.04	Трупци, од дуглазија		м ³	
02.20.11.10.91	Трупци, од други видови иглолисни дрвја		м ³	
02.20.11.20	Рудничко дрво, од иглолисни дрвја			
02.20.11.20.01	Рудничко дрво, од сите видови бор		м ³	
02.20.11.20.02	Рудничко дрво, од ела		м ³	
02.20.11.20.03	Рудничко дрво, од смрча		м ³	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
02.20.11.20.04	Рудничко дрво, од дуглазија		м ³	
02.20.11.20.91	Рудничко дрво, од други видови иглолисни дрвја		м ³	
02.20.11.30	Друго обло дрво, од иглолисни дрвја			
02.20.11.30.01	Обло дрво, од сите видови бор		м ³	
02.20.11.30.02	Обло дрво, од ела		м ³	
02.20.11.30.03	Обло дрво, од смрча		м ³	
02.20.11.30.04	Обло дрво, од дуглазија		м ³	
02.20.11.30.91	Обло дрво, од други видови иглолисни дрвја		м ³	
02.20.11.40	Просторно дрво, од иглолисни дрвја			
02.20.11.40.01	Просторно дрво, од сите видови бор		м ³	
02.20.11.40.02	Просторно дрво, од ела		м ³	
02.20.11.40.03	Просторно дрво, од смрча		м ³	
02.20.11.40.04	Просторно дрво, од дуглазија		м ³	
02.20.11.40.91	Просторно дрво, од други видови иглолисни дрвја		м ³	
02.20.11.80	Отпадоци, од иглолисни дрвја			
02.20.11.80.01	Отпадоци, од иглолисни дрвја		м ³	
02.20.12	Трупци од листопадни дрвја, освен од тропски дрвја	Оваа поткатегорија не опфаќа: -трупци од тропски дрвја, опфатени во 02.20.13		4403.9
02.20.12.10	Трупци, од листопадни дрвја			
02.20.12.10.01	Трупци, од сите видови даб		м ³	
02.20.12.10.03	Трупци, од бука		м ³	
02.20.12.10.04	Трупци, од топола		м ³	
02.20.12.10.91	Трупци, од други видови листопадни дрвја		м ³	
02.20.12.20	Рудничко дрво, од листопадни дрвја			
02.20.12.20.01	Рудничко дрво, од сите видови даб		м ³	
02.20.12.20.03	Рудничко дрво, од бука		м ³	
02.20.12.20.91	Рудничко дрво, од други видови листопадни дрвја		м ³	
02.20.12.30	Обло дрво, од листопадни дрвја, друго			
02.20.12.30.01	Обло дрво, од сите видови даб		м ³	
02.20.12.30.02	Обло дрво, од јасен		м ³	
02.20.12.30.03	Обло дрво, од бука		м ³	
02.20.12.30.04	Обло дрво, од топола		м ³	
02.20.12.30.91	Обло дрво, од други видови листопадни дрвја		м ³	
02.20.12.40	Просторно дрво, од листопадни дрвја			
02.20.12.40.01	Просторно дрво, од сите видови даб		м ³	
02.20.12.40.03	Просторно дрво, од бука		м ³	
02.20.12.40.04	Просторно дрво, од топола		м ³	
02.20.12.40.91	Просторно дрво, од други видови листопадни дрвја		м ³	
02.20.12.80	Отпадоци, од листопадни дрвја			
02.20.12.80.01	Отпадоци, од листопадни дрвја		м ³	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
02.20.13	Трупци, од тропски дрвја			4403.4
02.20.13.10	Трупци, од тропски дрвја			
02.20.13.10.01	Трупци, од тропски дрвја		м ³	
02.20.14	Огревно дрво, од иглолисни дрвја	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -дрвен јаглен произведен во шуми (на традиционален начин)		4401.10
02.20.14.10	Огревно дрво, од иглолисни дрвја			
02.20.14.10.01	Огревно дрво, од сите видови бор		м ³	
02.20.14.10.02	Огревно дрво, од ела		м ³	
02.20.14.10.03	Огревно дрво, од смрча		м ³	
02.20.14.10.04	Огревно дрво, од дуглазија		м ³	
02.20.14.10.91	Огревно дрво, од други видови иглолисни дрвја		м ³	
02.20.14.70	Дрвен јаглен, од иглолисни дрвја произведен во шуми			
02.20.14.70.01	Дрвен јаглен, од иглолисни дрвја произведен во шуми (на традиционален начин)		кг	
02.20.15	Огревно дрво, од листопадни дрвја	Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа: -дрвен јаглен произведен во шуми (на традиционален начин)		-
02.20.15.10	Огревно дрво, од листопадни дрвја			
02.20.15.10.01	Огревно дрво, од сите видови даб		м ³	
02.20.15.10.02	Огревно дрво, од бука		м ³	
02.20.15.10.03	Огревно дрво, од топола		м ³	
02.20.15.10.91	Огревно дрво, од други видови листопадни дрвја		м ³	
02.20.15.70	Дрвен јаглен, од листопадни дрвја произведен во шуми			
02.20.15.70.01	Дрвен јаглен, од листопадни дрвја произведен во шуми (на традиционален начин)		кг	
02.3	Шумски плодови и производи, освен шумски дрвја			
02.30	Шумски плодови и производи, освен шумски дрвја			
02.30.1	Природни гуми			
02.30.11	Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични природни гуми			4001.30
02.30.11.10	Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични природни гуми			
02.30.11.10.01	Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични природни гуми		кг	
02.30.12	Шелак, балсами и други природни гуми и смоли			1301
02.30.12.10	Шелак, балсами и други природни гуми и смоли			
02.30.12.10.01	Шелак, балсами и други природни гуми и смоли		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
02.30.2	Природна плута, сурова или едноставно приготвена			
02.30.20	Природна плута, сурова или едноставно приготвена			4501.10
02.30.20.10	Природна плута, сурова или едноставно приготвена			
02.30.20.10.01	Природна плута, сурова или едноставно приготвена		кг	
02.30.3	Делови од растенија, треви, мов и лишаи, погодни за украсување			
02.30.30	Делови од растенија, треви, мов и лишаи, погодни за украсување			0604 [.20 (.11 + .19 + .40 + .90) + .90] + 1404.90
02.30.30.10	Делови од растенија, треви, мов и лишаи, погодни за украсување			
02.30.30.10.01	Делови од растенија, како што се: лисја, гранки, кори, иглички, шишарки и слично (освен цветови или цветни пупки)		кг	
02.30.30.10.02	Мов и лишаи		кг	
02.30.4	Плодови и производи од шумски растенија, соодветни за човечка исхрана			
02.30.40	Плодови и производи од шумски растенија, соодветни за човечка исхрана			-
02.30.40.10	Диви плодови и бобинки			
02.30.40.10.01	Шипинки, јаболки, трнинки, глог, боровинки и др.		кг	
02.30.40.20	Самоникнати билки			
02.30.40.20.01	Ароматични и лековити билки (ајдучка трева, мајчина душичка, костен, смрека, мечкино грозје и други билки)		кг	
02.30.40.30	Печурки или габи			
02.30.40.30.01	Шумски печурки или габи (вклучувајќи и диви тартуфи)		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
02.4	Помошни услуги во шумарството			
02.40	Помошни услуги во шумарството			
02.40.1	Помошни услуги во шумарството			
02.40.10	Помошни услуги во шумарството	<p>Оваа поткатегорија опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -услуги во шумарството: ---попис на шумите ---консултативни услуги поврзани со управување со шумите ---процена на дрвната граѓа ---борба и заштита на шумите од пожари ---заштита (контрола) на шумите од штетници -услуги поврзани со сечење на шумите: ---транспорт на дрва во шумата -снабдување со машини за шумарството, со оператори и опслужувачи <p>Оваа поткатегорија не опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дејност на расадници на шумски дрвја, опфатена во 02.10.20 -одводнување (дренажа) на шумско земјиште, опфатено во 43.12.11 -расчистување градилишта, опфатено во 43.12.11 -транспорт на дрва надвор од шумата, опфатен во 49.41.19 -услуги за дезинфекција и уништување штетници, опфатени во 81.29.11 	-	
02.40.10.10	Услуги во шумарството			
02.40.10.10.01	Попис на шумите		ефек.час	
02.40.10.10.02	Консултативни услуги поврзани со управување со шумите		ефек.час	
02.40.10.10.03	Процена на дрвната граѓа		ефек.час	
02.40.10.10.04	Заштита на шумите од пожари		ефек.час	
02.40.10.10.05	Заштита (контрола) на шумите од штетници		ефек.час	
02.40.10.10.91	Други услуги поврзани со одгледување на шумски дрвја		ефек.час	
02.40.10.20	Услуги поврзани со сечење на шумите			
02.40.10.20.01	Услуги поврзани со сечење на шумите		ефек.час	
02.40.10.30	Снабдување со машини за шумарството, со оператори и опслужувачи			
02.40.10.30.01	Снабдување со машини за шумарството, со оператори и опслужувачи		ефек.час	
02.40.10.90	Други услуги, н.д.м.			
02.40.10.90.01	Други услуги, н.д.м.		ефек.час	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
03	РИБИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА РИБАРСТВОТО; ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРИ; ПОМОШНИ УСЛУГИ ВО РИБАРСТВОТО			
03.0	Риби и други производи на рибарството, производи од аквакултури, помошни услуги во рибарството			
03.00	Риби и други производи на рибарството, производи од аквакултури, помошни услуги во рибарството			
03.00.1	Живи риби, несоодветни за човечка исхрана			
03.00.11	Украсни риби, неодгледувани			
03.00.11.10	Украсни риби, неодгледувани			
03.00.11.10.01	Украсни риби, неодгледувани			
			кг	
03.00.12	Украсни риби, одгледувани			
03.00.12.10	Украсни риби, одгледувани			
03.00.12.10.01	Украсни риби, одгледувани			
			кг	
03.00.13	Други неодгледувани риби, живи, несоодветни за човечка исхрана, вклучувајќи и семе и храна за аквакултурата			
03.00.13.10	Други неодгледувани риби, живи, несоодветни за човечка исхрана, вклучувајќи и семе и храна за аквакултурата			
03.00.13.10.01	Други неодгледувани риби, живи, несоодветни за човечка исхрана, вклучувајќи и семе и храна за аквакултурата			
			кг	
03.00.14	Други одгледувани риби, живи, несоодветни за човечка исхрана, вклучувајќи и семе и храна за аквакултурата			
03.00.14.10	Други одгледувани риби, живи, несоодветни за човечка исхрана, освен семе и храна за аквакултурата			
03.00.14.10.01	Други одгледувани риби, живи, несоодветни за човечка исхрана, освен семе и храна за аквакултурата			
			кг	
03.00.14.20	Семе и храна за аквакултура			
03.00.14.20.01	Семе и храна за аквакултура			
			кг	
03.00.2	Живи риби, свежи или разладени риби, соодветни за човечка исхрана			
03.00.21	Живи риби, свежи или разладени риби, морски, неодгледувани, соодветни за човечка исхрана			
				0301 [.91 + .94 + .95 + .99.85] + 0302 [.11 + .13 + .14 + .19 + .21 + .22 + .23 + .24 + .29 + .3 + .4 + .5 + .81 + .82 + .83 + .84 + .85 + .89 (.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .50 + .60 + .90)]
03.00.21.10	Живи риби, морски, неодгледувани, соодветни за човечка исхрана			
03.00.21.10.01	Живи риби, морски, неодгледувани, соодветни за човечка исхрана			
			кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
03.00.21.20	Свежи или разладени риби, морски, неогледувани, соодветни за човечка исхрана			
03.00.21.20.01	Свежи или разладени риби, морски, неогледувани, соодветни за човечка исхрана		кг	
03.00.22	Живи риби, свежи или разладени риби, слатководни, неогледувани, соодветни за човечка исхрана			0301[.92 + .93 + .99 (.11 + .18)] + 0302 [.7 + .89.10]
03.00.22.10	Живи риби, свежи или разладени риби, неогледувани, од природни езера, акумулации и сливови на реки			
03.00.22.10.01	Амур (Бел амур)		кг	
03.00.22.10.02	Бела мрена (Речна мрена, Македонска мрена)		кг	
03.00.22.10.03	Белвица (Плашица, Плашка, Нивичка, Белвиче)		кг	
03.00.22.10.04	Вардарка (Гомнушка, Шљунец, Цимуска, Плиска)		кг	
03.00.22.10.05	Главатица		кг	
03.00.22.10.06	Грунец (Охридски грунец)		кг	
03.00.22.10.07	Грунец (Преспанска писа)		кг	
03.00.22.10.08	Златен карас (Карас, Караш)		кг	
03.00.22.10.09	Јагула (Европска јагула)		кг	
03.00.22.10.10	Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка)		кг	
03.00.22.10.11	Кечига (Долгоносеста кечига)		кг	
03.00.22.10.12	Клен (Утман, Бушар)		кг	
03.00.22.10.13	Костреш (Перкија, Пиркија)		кг	
03.00.22.10.14	Крап		кг	
03.00.22.10.15	Кркушка (Царево куре, Дујак, Охридски мронец)		кг	
03.00.22.10.16	Лињак (Линиш, Лиљан, Барска "пастрмка")		кг	
03.00.22.10.17	Македонска пастрмка		кг	
03.00.22.10.18	Моранец		кг	
03.00.22.10.19	Охридска белвица		кг	
03.00.22.10.20	Охридска пастрмка		кг	
03.00.22.10.21	Пелагониска пастрмка		кг	
03.00.22.10.22	Пелистерска пастрмка (Брајчинска пастрмка)		кг	
03.00.22.10.23	Писа (Плотица, Охридска писа)		кг	
03.00.22.10.24	Попадика (Еѓупка, Легла)		кг	
03.00.22.10.25	Поточна (речна, радичка) пастрмка		кг	
03.00.22.10.26	Поточна златовчица (Канадска пастрмка)		кг	
03.00.22.10.27	Руска есетра		кг	
03.00.22.10.28	Скобуст (Бојник, Скобал)		кг	
03.00.22.10.29	Смуѓ		кг	
03.00.22.10.30	Сом		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
03.00.22.10.31	Сребрен карас (Кинеско крапче, Карас, Караш, Бабушка)		кг	
03.00.22.10.32	Толстолобик, бел		кг	
03.00.22.10.33	Толстолобик, сив		кг	
03.00.22.10.34	Црвеноперка		кг	
03.00.22.10.35	Црна мрена (Поточна мрена, Балканска мрена)		кг	
03.00.22.10.36	Штука		кг	
03.00.22.10.91	Други живи риби, свежи или разладени риби, неодгледувани, од природни езера, акумулации и сливови на реки		кг	
03.00.23	Живи риби, свежи или разладени риби, морски, одгледувани, соодветни за човечка исхрана			0301 [.91 + .94 + .95 + .99.85] + 0302 [.11 + .13 + .14 + .19 + .21 + .22 + .23 + .24 + .29 + .31 + .32 + .33.10 + .34 + .35 + .36 + .39 + .4 + .5 + .81 + .82 + .83 + .84 + .85 + .89 (.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99]
03.00.23.10	Живи риби, морски, одгледувани, соодветни за човечка исхрана			
03.00.23.10.01	Живи риби, морски, одгледувани, соодветни за човечка исхрана		кг	
03.00.23.20	Свежи или разладени, морски, одгледувани, соодветни за човечка исхрана			
03.00.23.20.01	Свежи или разладени, морски, одгледувани, соодветни за човечка исхрана		кг	
03.00.24	Живи риби, свежи или разладени риби, слатководни, одгледувани, соодветни за човечка исхрана			0301 [.92 + .93 + .99 (.11 + .18)] + 0302 [.7 + .89.10]
03.00.24.10	Живи риби, свежи или разладени риби, одгледувани во рибници			
03.00.24.10.01	Амур (Бел амур)		кг	
03.00.24.10.02	Златна пастрмка		кг	
03.00.24.10.03	Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка)		кг	
03.00.24.10.04	Крап		кг	
03.00.24.10.05	Лињак (Линиш, Лиљан, Барска "пастрмка")		кг	
03.00.24.10.06	Поточна (речна, радичка) пастрмка		кг	
03.00.24.10.07	Сом		кг	
03.00.24.10.08	Толстобик (бел и сив)		кг	
03.00.24.10.09	Штука		кг	
03.00.24.10.91	Други живи риби, свежи или разладени риби, слатководни, одгледувани во рибници		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
03.00.3	Лушпари, незамрзнати			
03.00.31	Лушпари, незамрзнати, неодгледувани			0306 [.21.90 + .22 (.10 + .91 + .99) + .24 (.30 + .80) + .25.90 + .26 (.31 + .39 + .90) + .27 (.91 + .95 + .99) + .29 (.10 + .90)]
03.00.31.10	Лушпари, незамрзнати, неодгледувани			
03.00.31.10.01	Лушпари, незамрзнати, неодгледувани		кг	
03.00.32	Лушпари, незамрзнати, одгледувани			0306 [.21.90 + .22 (.10 + .91 + .99) + .24 (.30 + .80) + .25.90 + .26 (.31 + .39 + .90) + .27 (.91 + .95 + .99) + .29 (.10 + .90)]
03.00.32.10	Лушпари, незамрзнати, одгледувани			
03.00.32.10.01	Лушпари, незамрзнати, одгледувани		кг	
03.00.4	Мекотелци и други водни без`рбетници, живи, свежи или разладени			
03.00.41	Остриги, живи, свежи или разладени, неодгледувани			0307.11 + 0307.19.90
03.00.41.10	Остриги, живи, свежи или разладени, неодгледувани			
03.00.41.10.01	Остриги, живи, свежи или разладени, неодгледувани		кг	
03.00.42	Други мекотелци, живи, свежи или разладени, неодгледувани			0307 [.21 + .31 + .41 + .51 + .71 + .81 + .91]
03.00.42.10	Други мекотелци, живи, свежи или разладени, неодгледувани			
03.00.42.10.01	Други мекотелци, живи, свежи или разладени, неодгледувани		кг	
03.00.43	Остриги, живи, свежи или разладени, одгледувани			0307.11 + 0307.19.90
03.00.43.10	Остриги, живи, свежи или разладени, одгледувани			
03.00.43.10.01	Остриги, живи, свежи или разладени, одгледувани		кг	
03.00.44	Други мекотелци, живи, свежи или разладени, одгледувани			0307 [.21 + .31 + .41 + .51 + .71 + .81 + .91]
03.00.44.10	Други мекотелци, живи, свежи или разладени, одгледувани			
03.00.44.10.01	Други мекотелци, живи, свежи или разладени, одгледувани		кг	
03.00.45	Други водни без`рбетници, живи, свежи или разладени, одгледувани			-
03.00.45.10	Други водни без`рбетници, живи, свежи или разладени, одгледувани			
03.00.45.10.01	Други водни без`рбетници, живи, свежи или разладени, одгледувани		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
03.00.46	Други водни без`рбетници, живи, свежи или разладени, неодгледувани			0308 [.11 + .21 + .30.10 + .90.10]
03.00.46.10	Други водни без`рбетници, живи, свежи или разладени, неодгледувани			
03.00.46.10.01	Други водни без`рбетници, живи, свежи или разладени, неодгледувани		кг	
03.00.5	Бисери, необработени			
03.00.51	Природни бисери, необработени			7101.10
03.00.51.10	Природни бисери, необработени			
03.00.51.10.01	Природни бисери, необработени		кг	
03.00.52	Култивирани бисери, необработени			7101.21
03.00.52.10	Култивирани бисери, необработени			
03.00.52.10.01	Култивирани бисери, необработени		кг	
03.00.6	Останати водни растенија, животни и нивни производи			
03.00.61	Корали и слични производи, черупки на мекотелци, лушпари или трнокошци или коски од сипа			0508
03.00.61.10	Корали и слични производи, черупки на мекотелци, лушпари или трнокошци или коски од сипа			
03.00.61.10.01	Корали и слични производи, черупки на мекотелци, лушпари или трнокошци или коски од сипа		кг	
03.00.62	Природни сунѓери од животинско потекло			0511.99 (.31 + .39)
03.00.62.10	Природни сунѓери од животинско потекло			
03.00.62.10.01	Природни сунѓери од животинско потекло		кг	
03.00.63	Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка исхрана, неодгледувани			1212.21
03.00.63.10	Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка исхрана, неодгледувани			
03.00.63.10.01	Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка исхрана, неодгледувани		кг	
03.00.64	Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка исхрана, одгледувани			1212.21
03.00.64.10	Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка исхрана, одгледувани			
03.00.64.10.01	Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка исхрана, одгледувани		кг	
03.00.65	Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка исхрана, неодгледувани			1212.29
03.00.65.10	Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка исхрана, неодгледувани			
03.00.65.10.01	Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка исхрана, неодгледувани		кг	

Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ 2018

Шифра	Назив	Објаснување (според КПД 2015)	Единица мерка	HS/CN 2015
03.00.66	Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка исхрана, одгледувани			1212.29
03.00.66.10	Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка исхрана, одгледувани			
03.00.66.10.01	Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка исхрана, одгледувани		кг	
03.00.69	Останати морски растенија, животни и нивни производи, н.д.м.	Оваа поткатегија опфаќа: -одгледувани жаби -китови		0106 [.12 + .20 + .90]
03.00.69.10	Останати морски растенија, животни и нивни производи, н.д.м.			
03.00.69.10.01	Останати морски растенија, животни и нивни производи, н.д.м.		кг	
03.00.7	Помошни услуги во рибарство и аквакултура			
03.00.71	Помошни услуги во рибарство			-
03.00.71.10	Помошни услуги во рибарство			
03.00.71.10.01	Помошни услуги во рибарство		ефек.час	
03.00.72	Помошни услуги во аквакултура			-
03.00.72.10	Помошни услуги во аквакултура			
03.00.72.10.01	Помошни услуги во аквакултура		ефек.час	

ДЕЛ III

АНЕКСИ

Листа на видови домашни животни и живина во Република Македонија

Шифра според НЗШРУ, 2018	Општ термин		Хибрид помеѓу		Возрасно животно/живина		Подмладок		Полово зрел		Комерцијална категорија	
	машко грло	женско грло	машко грло	женско грло	машко	женско	машко	женско	машко	женско		
Домашни животни												
01.43.11	Коњ	-	-	пастув-ајгар; коњ	кобила	ждребе	ждребец	ждребица	-	-	-	
01.43.12	Магаре	-	-	магаре	магарица	прле	-	-	-	-	-	
01.43.12	Муле	магаре	кобила	муле	муле	-	-	-	-	-	-	
01.43.12	Мазга	пастув	магарица	мазга	мазга	-	-	-	-	-	-	
01.41.10; 01.42.11; 01.42.12	Бивол	-	-	бивол	биволица	теле	јунец (чукаре)	јуница	-	-	-	
01.41.10; 01.42.11; 01.42.12	Говедо	-	-	бик; вол	крава	теле	јунец	јуница	теле; беби-биф; јуне	-	-	
01.45.11	Овца	-	-	овен; брав	овца	јагне; шилеже; сугаре	свиздак	свиска	лесно јагне; јагне	-	-	
01.45.12	Коза	-	-	јарец; прч	коза	јаре; козле	свиздак	свиска	јаре	-	-	
01.46.10	Свиња	-	-	нерез (вепар)	маторица	прасе	нерез	назимка	гоеник	-	-	
Живина												
01.47.11	Кокошка	-	-	петел	кокошка; несилка	пиле	петле	јарка	бројлер	-	-	
01.47.12	Мисирка	-	-	мисир	мисирка	пиле (мисирче)	-	-	-	-	-	
01.47.13	Гуска	-	-	гусак	гуска	пиле (гувче)	-	-	-	-	-	
01.47.14	Пајка	-	-	патор	патка (пајка)	пиле (пајче)	-	-	-	-	-	
01.47.14	Морка (Бисерка)	-	-	петел	кокошка; несилка	пиле	-	-	-	-	-	

Листа на видови земјоделски растенија во Република Македонија ¹⁾

Реден број	Назив	Латински назив
Житни растенија		
Z.01	Елда (Хелда)	Fagopyrum esculentum Moench.
Z.02	Јачмен	Hordeum sativum L.
Z.03	Овес	Avena Sativa L.
Z.04	Ориз	Oryza sativa L.
Z.05	Просо	Panicum miliaceum L.
Z.06	Пченица	Triticum spp.
Z.07	Пченка	Zea mays L.
Z.08	Сирак	Sorghum vulgare L.
Z.09	Тритикале	Triticosecale spp
Z.10	`Рж	Secale cereale L.
Индустриски растенија		
I.01	Афион	Papaver somniferum L. ssp. somniferum
I.02	Бел синап	Sinapis alba L.
I.03	Кикиритки	Arachis hypogaea L.
I.04	Коноп	Cannabis sativa L
I.05	Кркушка (Чичока, див компир или еврејска артичока)	Helianthus tuberosus L.
I.06	Маслодајна репка	Brassica napus L. var. oleifera Moench.
I.07	Памук	Gossypium hirsutum L.
I.08	Соја	Glycine hispida (Moench.) max.
I.09	Сончоглед	Helianthus annuus L.
I.10	Сусам	Sesamum indicum L. - S. orientale L.
I.11	Тутун	Nicotiana Tabacum L.
I.12	Хмељ	Humulus lupulus L.
I.13	Шафраника	Carthamus tinctorius L.
Фуражни растенија		
F.01	Англиски рајграс	Lolium perenne L.
F.02	Бакла (Боб)	Vicia faba L.
F.03	Бела детелина	Trifolium repens L.
F.04	Бела комунига	Melilotus albus Desr.
F.05	Бела репка	Brassica rapa L. var. rapa - L. Thell.
F.06	Бела росница	Agrostis gigantea - Roth Arcing. sin. Agrostis alba L.
F.07	Бреница	Setaria italica ssp. mocharium Alef.
F.08	Бросква	Brassica napus L. var.napobrassica - L. Rehab.
F.09	Висока власатка	Festuca arundinacea Schreb.
F.10	Власатка	Festuca pratensis Huds.
F.11	Голема бреница	Setaria italika L. P. Beauv. Var maxima Alef.
F.12	Граор	Lathyrus sativus L.
F.13	Граорица	Vicia sativa L.
F.14	Добиточен грашок	Pisum sativum spp. arvense
F.15	Добиточен морков	Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek
F.16	Добиточна репка	Brassica napus L.f. biennis Scuhblet Mart. Thell.
F.17	Добиточно цвекло	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa - Alef Wittm.
F.18	Ежевка	Dactylis glomerata L.
F.19	Есенска граорица	Vicia villosa Roth.
F.20	Еспарзета	Onobrychis viciaefolia Scop.Sin. O. sativa Lam.
F.21	Жолт свезден	Lotus corniculatus L.
F.22	Инкарнатска детелина	Trifolium incarnatum L.
F.23	Италијански рајграс	Lolium italicum L. (multiflorum)
F.24	Класатка	Bromus inermis Less.
F.25	Крмна репка	Brassica napus L. var. oleifera Metzg.
F.26	Ливадна власатка	Festuca pratensis Huds.

Листа на видови земјоделски растенија во Република Македонија ¹⁾

Реден број	Назив	Латински назив
F.27	Луцерка	<i>Medicago sativa</i> L. am Vass spp. <i>sativa</i> Sinsk
F.28	Мачкина опашка	<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>vulgare</i> Aschers et Graebn
F.29	Овесница	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl.
F.30	Подземна детелина	<i>Trifolium subterraneum</i> L.
F.31	Права ливадарка	<i>Poa pratensis</i> L.
F.32	Светло семе	<i>Phalaris canariensis</i> L.
F.33	Суданска трева	<i>Sorghum vulgare</i> Pers. var. <i>sudanense</i> (Piper) Hitchc.
F.34	Тиква стамболка	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>maxima</i>
F.35	Уров	<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd
F.36	Цикорија	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>sativus</i> Bischoff
F.37	Црвена власатка	<i>Festuca rubra</i> L.
F.38	Црвена детелина	<i>Trifolium pratense</i> L.
Градинарски растенија		
G.01	Алабаш	<i>Brassica oleracea</i> L.var. <i>acephala</i> DC. var. <i>gongylodes</i>
G.02	Артичока	<i>Cynara scolymus</i> L.
G.03	Бакла (Боб)	<i>Vicia faba</i> L.
G.04	Бамја	<i>Hibiscus esculentus</i> L.
G.05	Блитва	<i>Beta vulgaris</i> L.
G.06	Боранија	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
G.07	Брокула	<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>botrytis</i> L. Alef. var <i>cymosa</i> Duch.
G.08	Габи	Fungi
G.09	Геревис (Целер)	<i>Apium Graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill. Gaud.)
G.10	Глуварче	<i>Taraxacum officinale</i> Wiggers - sin. L. <i>condon taraxacum</i> L.
G.11	Грав	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>Just aschers f. fiberiferis</i>
G.12	Грашок	<i>Pisum sativum</i> ssp. <i>sativum</i> L. (partim)
G.13	Диња	<i>Cucumis melo</i> L.
G.14	Домат	<i>Lycopersicon Lycopersicum</i> (syn. L. <i>esculentum</i> Mill.)
G.15	Ендивија	<i>Cichorium endivia</i> L.
G.16	Зелка	<i>Brassica oleracea</i> L. convar <i>capitata</i> (L. Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> Dutch. f. <i>rubra</i>)
G.17	Зеље	<i>Rumex patientia</i> L.
G.18	Капра	<i>Capparis spinosa</i> L.
G.19	Карда (дива артичока)	<i>Cynara cardunculus</i> L.
G.20	Карфиол	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. <i>botrytis</i> L.
G.21	Кељ	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L.
G.22	Кинеска зелка	<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.
G.23	Киселец	<i>Rumex acetosa</i> L. var. <i>hortensis</i> Dierb.
G.24	Козји лук	<i>Allium ascalonicum</i> L.
G.25	Компир	<i>Solanum Tuberosum</i> L.
G.26	Краставица	<i>Cucumis sativus</i> L.
G.27	Кромид	<i>Allium cepa</i> L
G.28	Лагенирија	Лагенирија (<i>Lagenaria siceraria</i> Mol.)
G.29	Лејка	<i>Lagenaria Vulgaris</i> L.
G.30	Леќа	<i>Lens esculenta</i> Moench, (Erwin lens)
G.31	Лобода	<i>Atriplex hortensis</i> L. convar. <i>hortensis</i>
G.32	Лубеница	(<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum.
G.33	Лук	<i>Allium sativum</i> L. ssp. <i>vulgare</i> Kuzn.
G.34	Магданос	<i>Petroselinum crispum</i> - P. Mill.
G.35	Модар патлиџан	<i>Solanum melongena</i> L.
G.36	Морков	<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm. Arcang.)
G.37	Мотовилец	<i>Valerianella locusta</i> L. Later syn. <i>Valerianella olitoria</i> - I./Poll.
G.38	Наут	<i>Cicer arietinum</i> L.
G.39	Новозеландски спанаќ	<i>Tetragonia tetragonioides</i> - Pall. O. Kuntze
G.40	Обична козина (Бел корен)	<i>Tragopogon porrifolius</i> L. ssp. <i>porrifoliws</i>
G.41	Патисон	<i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>melo pepo</i> L. provar. <i>patissonina</i> Gred.
G.42	Пашканат	<i>Pastinaca sativa</i> L.

Листа на видови земјоделски растенија во Република Македонија ¹⁾

Реден број	Назив	Латински назив
G.43	Пиперка	Capsicum annuum L.
G.44	Праз	Allium porum L.
G.45	Разијан	Foeniculum vulgare P. Mill. var.dulce
G.46	Ревен	Rheum rhabarbarum L. - sin. Rheum undulatum L.
G.47	Рен	Armoracia rusticana P. Gartn, B.Mey. et Schreb.
G.48	Ротквица	Raphanus sativus L. var. radicula DC.
G.49	Салата	Lactuca sativa L.
G.50	Спанаќ	Spinacia oleracea L.
G.51	Тиква	Cucurbita L.
G.52	Тиквичка	Cucurbita Pepo L. var. oblonga Wild
G.53	Тучница	Portulaca oleracea L. spp. sativa - Haw.
G.54	Цвекло, салатно	Beta vulgaris L. ssp vulgaris subvar. rubra (Alef. Helm)
G.55	Шпанска козина (Црн корен или Скорзонера)	Scorzonera hispanica L. convar. edulis Monch.
G.56	Шпаргла	Asparagus officinalis L.
Ароматични, зачински и лековити растенија		
A.01	Анасон	Pimpinella anisum L.
A.02	Ангелика	Archangelica L.
A.03	Артичока	Cynara scolymus L.
A.04	Бабјак	Verbascum densiflorum Bert.
A.05	Бел синап	Sinapis alba L.
A.06	Бел слез	Althaea officinalis L.
A.07	Болвач	Chrysanthemum cinerariaefolium Boca sin. Pyrethrum cinerariaefolium Vis.
A.08	Боливач (Камилица)	Chamomilla recutita (L.) Rauschert sin. Matricaria chamomilla L.
A.09	Борач	Borago officinalis L.
A.10	Босилек	Ocimum basilicum L.
A.11	Валеријана	Valeriana officinalis L.
A.12	Волнест дигиталис	Digitalis lanata Ehrh.
A.13	Градинарска чубрица	Satureja hortensis L.
A.14	Естрагон	Artemisia dracunculus L.
A.15	Иѓирот (Исиот, Жолт лилјан)	Acorus calamus L.
A.16	Изоп	Hyssopus officinalis L.
A.17	Индиска татула	Datura innoxia Mill.
A.18	Кадраво нане (Диво нане)	Menta spicata L.
A.19	Ким	Carum carvi L.
A.20	Копар (Миродија)	Anethum graveolens L.
A.21	Коријандер	Coriandrum sativum L.
A.22	Лаванда	Lavandula angustifolia Mill.
A.23	Мајоран	Majorana hortensis Moench. - sin. Origanum, majorana L.
A.24	Маточина	Melissa officinalis L.
A.25	Мускатна жалфија	Salvia sclarea L.
A.26	Нане	Mentha piperita L.
A.27	Обична жалфија	Salvia officinalis L.
A.28	Пелин	Artemisia absinthium L.
A.29	Планинска чубрица	Satureja montana L.
A.30	Планински чај	Sideritis roeseri Boiss et Heldr.
A.31	Седефче	Ruta graveolens L.
A.32	Селен	Levisticum officinale Koch.
A.33	Сладок анасон (Морач)	Foeniculum vulgare p. Mill.
A.34	Сладок корен	Glycyrrhiza glabra L.
A.35	Спунка (Бело сапунче)	Gypsophila paniculata L.
A.36	Тимјан (Обична мајчина душичка)	Thymus vulgaris L.
A.37	Трендафил (Питом слез)	Althaea rosea L. Cav.
A.38	Црвен дигиталис (Пурпурен бутин)	Digitalis purpurea L.
A.39	Црн слез (Див слез, Голем слез)	Malva sylvestris L.
A.40	Шарпланински чај	Sideritis scardica Gris.

Листа на видови земјоделски растенија во Република Македонија ¹⁾

Реден број	Назив	Латински назив
Винова лоза		
V.10	Винова лоза, трпезни сорти	
V.11	Винова лоза, трпезни сорти, црвени	
V.12	Винова лоза, трпезни сорти, бели	
V.20	Винова лоза, вински сорти	
V.21	Винова лоза, вински сорти, црвени	
V.22	Винова лоза, вински сорти, бели	
Овошни дрвја		
O.01	Актинидија	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.
O.02	Аронија	<i>Aronia melanocarpa</i> Huynh.
O.03	Бадем	<i>Amygdalus communis</i> L. (<i>Prunus Amygdalus</i> Bartrock)
O.04	Боровинка	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.
O.05	Вишна и цреша	<i>Prunus cerasus</i> L. (<i>Cerasus vulgaris</i> Mill.) <i>Prunus cerasus</i> L. x <i>Prunus avium</i> L.
O.06	Дрен	<i>Cornus mas</i> L.
O.07	Дуња	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
O.08	Јаболко	<i>Malus domestica</i> Borkh.
O.09	Јагода	<i>Fragaria ananassa</i> (Dutch.) Guedes. (<i>Fragaria grandiflora</i> Erh.)
O.10	Јапонска слива	<i>Prunus salicina</i> Lindl.
O.11	Јапонско јаболко	<i>Diospyros kaki</i> L. f. Thumb
O.12	Кајсија	<i>Prunus armeniaca</i> L. (<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.)
O.13	Калинка	<i>Punica granatum</i> L.
O.14	Капина	<i>Rubus</i> spp.
O.15	Кинеска урма	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.
O.16	Костен	<i>Castanea sativa</i> Mill.
O.17	Круша	<i>Pyrus communis</i> L.
O.18	Лешник	<i>Corylus avellana</i> L.
O.19	Лимон	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f. lemon
O.20	Малина	<i>Rubus idaeus</i> L.
O.21	Мандарина	<i>Citrus deliciosa</i> Tenore
O.22	Маслинка	<i>Olea europaea</i> L.
O.23	Меѓувидови хибриди на црна рибизла и огрозд	<i>Ribes nigrum</i> L. x <i>Ribes – uva crispa</i> L. (<i>R. grossularia</i> L.)
O.24	Мушмула	<i>Mespilus germanica</i> L.
O.25	Нектарина	<i>Prunus persica</i> L. ssp. <i>laevis</i> (DC) Janchen var. <i>nucipersica</i>
O.26	Огрозд	<i>Ribes grossularia</i> L. (<i>Ribes uva – crispa</i> L.)
O.27	Орев	<i>Juglans regia</i> L.
O.28	Оскоруша	<i>Sorbus domestica</i> L.
O.29	Портокал	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Pers
O.30	Праска	<i>Prunus persica</i> L. Batsch. (<i>Persica vulgaris</i> P. Mill.)
O.31	Слива	<i>Prunus domestica</i> L.
O.32	Смоква	<i>Ficus carica</i> L.
O.33	Фисташка (Ф`стак)	<i>Pistacia vera</i> L.
O.34	Цитрон (Грејпфрут)	<i>Citrus paradisi</i> Macfad
O.35	Црвена рибизла	<i>Ribes rubrum</i> L. (<i>R. sylvestre</i> (Lam.) mert. et W.D.J. Koch.)
O.36	Цреша	<i>Prunus avium</i> L. (<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench.)
O.37	Црна рибизла	<i>Ribes nigrum</i> L.
O.38	Шипинка	<i>Rosa</i> sp.

¹⁾ Националната сортна листа на Република Македонија, 2008

Листа на видови на диви животни и птици во Република Македонија

Шифра според НЗШРУ, 2018	Број во „Сл. весник на РМ“ бр. 26/2009	Назив	Латински назив
Крупен дивеч, цицачи			
01.70.10.10.01	9	Волк	Canis lupus L.
01.70.10.10.02	2	Елен, лопатар	Dama dama L.
01.70.10.10.03	1	Елен, обичен	Cervus elaphus L.
01.70.10.10.04	4	Коза, дива	Rupicapra rupicapra L.
01.70.10.10.05	6	Мечка	Ursus arctos L.
01.70.10.10.06	5	Муфлон	Ovis musimon Schreb.
01.70.10.10.07	8	Рис	Lynx lynx L.
01.70.10.10.08	7	Свиња, дива	Sus scrofa L.
01.70.10.10.09	3	Срна	Capreolus capreolus L.
01.70.10.10.10	10	Чакал	Canis aureus L.
Ситен дивеч, цицачи			
01.70.10.20.01	12	Верверица	Sciurus vulgaris L.
01.70.10.20.02	16	Видра	Lutra lutra L.
01.70.10.20.03	13	Глушец, бизамски	Fiber zibethicus L.
01.70.10.20.04	11	Зајак	Lepus europaeus Pall.
01.70.10.20.05	23	Јазовец	Meles meles L.
01.70.10.20.06	20	Куна, белка	Martes foina Erh.
01.70.10.20.07	19	Куна, златка	Martes martes L.
01.70.10.20.08	21	Ласица, мала	Mustela nivalis L.
01.70.10.20.09	17	Лисица	Vulpes vulpes L.
01.70.10.20.10	18	Мачка, дива	Felis silvestris Schreb.
01.70.10.20.11	14	Полв	Glis glis L.
01.70.10.20.12	15	Стоболка	Citellus citellus L.
01.70.10.20.13	22	Твор	Mustela putorius L.
Крупен дивеч, птици			
01.70.10.30.01	24	Дропла, голема	Otis tarda L.
Ситен дивеч, птици			
-	39	Бекасин, мал	Lymnocyptes minimus-Brunn.
-	71	Бик, воден или букавец	Botaurus stellaris L.
-	70	Бик, воден, мал или мало чапјиче	Ixobrychus minutus L.
-	118	Був, мочуришен	Asio flammeus Pont.
-	116	Був, ушест, голем	Bubo bubo L.
-	117	Був, ушест, шумски	Asio otus L.
-	121	Був, шумски	Strix aluco L.
-	91	Ветрушка, белонокта	Falco naumanni Fleisch.
-	92	Ветрушка, црвенонога	Falco vespertinus L.
-	90	Ветрушка, црнонокта	Falco tinnunculus L.
-	124	Врана, гачец	Corvus frugilegus L.
-	125	Врана, пепелава или гарга	Corvus cornix L.
-	123	Гавран	Corvus corax L.
-	81	Галеб, мал	Larus minutus Pall.
-	80	Галеб, обичен	Larus ridibundus L.
-	130	Галица, црвеноклуна	Pyrrhocorax pyrrhocorax L.
-	131	Галица, чолица	Pyrrhocorax graculus L.
-	97	Глувчар, гајкест	Buteo lagopus Brunn.

Листа на видови на диви животни и птици во Република Македонија

Шифра според НЗШРУ, 2018	Број во „Сл. весник на РМ“ бр. 26/2009	Назив	Латински назив
-	98	Глувчар, лисест	<i>Buteo rufinus</i> L.
-	96	Глувчар, обичен	<i>Buteo buteo</i> L.
-	99	Глувчар, осаш	<i>Pernis apivoris</i> L.
01.70.10.40.01	34	Грлица	<i>Streptopelia turtur</i> L.
-	35	Гугутка	<i>Sreptopelia decaocto</i> Friv.
01.70.10.40.02	31	Гулаб, гривнеж	<i>Columba palumbus</i> L.
-	33	Гулаб, див или гулаб, пештерник	<i>Columba livia</i> Gm.
-	32	Гулаб, дупкар	<i>Columba oenas</i> L.
-	45	Гуска, морска	<i>Branta</i> sp.
-	41	Гуска, белочелна	<i>Anser albifrons</i> Scop.
-	43	Гуска, глоговница	<i>Anser fabalis</i> Latham.
-	40	Гуска, дива	<i>Anser anser</i> L.
-	42	Гуска, лисеста	<i>Anser erythropus</i> L.
-	25	Дропла, мала или прскач	<i>Tetrax tetrax</i> L.
-	101	Еја, ливадарка	<i>Circus pygargus</i> L.
-	100	Еја, мочуришна	<i>Circus aeruginosus</i> L.
-	102	Еја, полска	<i>Circus cyaneus</i> L.
01.70.10.40.03	29	Еребица, камењарка	<i>Alectoris greaca</i> Meisner.
01.70.10.40.04	28	Еребица, полска	<i>Perdix perdix</i> L.
-	79	Жерав, сив	<i>Grus grus</i> L.
-	63	Ибис, блескав или црн	<i>Plegadis falcinellus</i> L.
-	94	Јастреб, врапчар	<i>Accipiter nisus</i> L.
01.70.10.40.05	93	Јастреб, кокошкар	<i>Accipiter gentilis</i> L.
-	95	Јастреб, кусопрст (краткопрст)	<i>Accipiter brevipes</i> L.
-	84	Калугерка	<i>Vanellus vanellus</i> L.
-	82	Коковче, блатно	<i>Ralluus aquaticus</i> L.
-	83	Коковче, зелено	<i>Gallinula chloropus</i> L.
01.70.10.40.06	74	Корморан, голем	<i>Phalacrocorax carbo</i> L.
-	75	Корморан, мал	<i>Phalacrocorax pygmenus</i> Pall.
-	119	Ќук, градинарски	<i>Otus scops</i> L.
-	122	Ќукувија	<i>Tyto alba</i> Scop.
-	120	Ќукумјавка	<i>Athene noctua</i> Scop.
-	57	Лебед, жолтоклун или лебед, пејач	<i>Cygnus cygnus</i> L.
-	58	Лебед, нем	<i>Cygnus olor</i> -Gmel.
01.70.10.40.07	26	Лештарка	<i>Bonasa bonasia</i> L.
-	60	Лиска	<i>Fulica atra</i> L.
-	103	Луња, 'рѓеста	<i>Milvus milvus</i> L.
-	104	Луња, црна	<i>Milvus migrans</i> Bodd.
-	112	Мршојадец, бел	<i>Neophron perenopterus</i> L.
-	113	Мршојадец, белоглав	<i>Gyps fulvus</i> Habi.
-	115	Мршојадец, брадест (жолтоглав)	<i>Gypaetus barbatus</i> L.
-	114	Мршојадец, црн	<i>Aegyptius monachus</i> L.
-	76	Нуркач, голем	<i>Podiceps cristatus</i> L.
-	78	Нуркач, мал	<i>Tachybaptus rufficollis</i> Pall.
-	77	Нуркач, обичен	<i>Podiceps griseigena</i> Bodd.
-	51	Њорка, белоока	<i>Aythya nyroca</i> Guld.

Листа на видови на диви животни и птици во Република Македонија

Шифра според НЗШРУ, 2018	Број во „Сл. весник на РМ“ бр. 26/2009	Назив	Латински назив
-	55	Њорка, црвеноглава или алмабаш	<i>Aythya ferina</i> L.
-	56	Њорка, цуцулеста	<i>Aythya fuligula</i> L.
-	110	Орел, белоопашест	<i>Haliaeetus albicilla</i> L.
-	111	Орел, змијар	<i>Circaetus gallicus</i> Gm.
-	107	Орел, клокташ	<i>Aquila clanga</i> Pall.
-	106	Орел, крстач или орел, зајачар	<i>Aquila heliaca</i> Sav.
-	109	Орел, рибар	<i>Pandion haliaetus</i> L.
-	105	Орел, сур	<i>Aquila chrysaetos</i> L.
-	108	Орел, цуцест	<i>Hieraetus pennatus</i> Gm.
01.70.10.40.08	47	Пајка, берија или крѓа	<i>Anas crecca</i> L.
01.70.10.40.09	46	Пајка, дива или пајка, глуварка	<i>Anas platyrhynchos</i> L.
-	50	Пајка, лажичарка	<i>Anas clupeata</i> L.
-	48	Пајка, ластарка или калкурук	<i>Anas acuta</i> L.
-	54	Пајка, превез	<i>Netta rufina</i> L.
-	49	Пајка, пупчаница	<i>Anas querquedula</i> L.
-	52	Пајка, свиркач	<i>Anas penelope</i> L.
-	53	Пајка, сива	<i>Anas strepera</i> L.
-	73	Пеликан, кадрав	<i>Pelecanus crispus</i> Bruck.
-	72	Пеликан, розов	<i>Pelecanus onocrotalus</i> L.
01.70.10.40.10	30	Потполошка или препелица, обична	<i>Coturnix coturnix</i> L.
-	59	Прдавец	<i>Crex crex</i> L.
-	132	Саријазма, златна	<i>Oriolus oriolus</i> L.
01.70.10.40.11	133	Сколовранец	<i>Sturnus vulgaris</i> L.
-	128	Сојка	<i>Garrulus glandarius</i> L.
-	88	Сокол, јужен	<i>Falco biarmicus</i> L.
-	89	Сокол, мал	<i>Falco columbarius</i> L.
-	87	Сокол, остриж	<i>Falco subbuteo</i> L.
-	86	Сокол, сив	<i>Falco peregrinus</i> Tunst.
01.70.10.40.12	127	Страчка	<i>Pica pica</i> L.
-	44	Утва, морска	<i>Tadorna tadorna</i> L.
01.70.10.40.13	27	Фазан	<i>Phasianus</i> sp.
-	126	Чавка	<i>Corvus monedula</i> L.
-	129	Чавка, модра	<i>Coracias garrulous</i> L.
01.70.10.40.14	66	Чапја, бела	<i>Egretta alba</i> L.
01.70.10.40.14	67	Чапја, бела, мала или чапја, сребреникава	<i>Egretta garzetta</i> L.
01.70.10.40.14	68	Чапја, жолта	<i>Ardeola ralloides</i> Scop.
01.70.10.40.14	69	Чапја, ноќна или гак	<i>Nycticorax nycticorax</i> L.
01.70.10.40.14	64	Чапја, пепелава	<i>Ardea cinerea</i> L.
01.70.10.40.14	65	Чапја, црвена	<i>Ardea purpurea</i> L.
-	85	Чурулин	<i>Burhinus oediconemus</i> L.
01.70.10.40.15	38	Шљука, ливадарка или бекасин, голем	<i>Gallinago media</i> -Latham.
01.70.10.40.15	37	Шљука, ритска или шљука, барска	<i>Gallinago gallinago</i> L.
01.70.10.40.15	36	Шљука, шумска	<i>Scolopax rusticola</i> L.
-	61	Штрк, бел	<i>Ciconia ciconia</i> L.
-	62	Штрк, црн	<i>Ciconia nigra</i> L.

Листа на видови на риби во природни езера, сливови на реки и акумулации во Република Македонија

Шифра според НЗШРУ, 2018 *)	Назив	Латински назив	Сл. весник на РМ бр.
03.00.13.10.01	Американско сомче (Америчко сомче, Џуесто сомче, Американец)	Ameiurus nebulosus	4/17; 6/17; 17/17; 24/17
03.00.13.10.01	Амурче (Чебачок)	Pseudorasbora parva	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.13.10.01	Вардарска штипалка	Cobitis vardarensis	4/17; 6/17; 24/17; 25/17; 55/17
03.00.13.10.01	Вретенар	Zingel balcanicus	4/17; 6/17
03.00.13.10.01	Вретенушка (Виун, Охридска вретенушка)	Barbatula barbatula; Barbatula sturanyi	4/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17
03.00.13.10.01	Вретенушка (Струмичка вретенушка)	Oxynoemacheilus bureschy	4/17; 6/17
03.00.13.10.01	Гамбузија	Gambusia holbrooki; Gambusia affinis	4/17; 6/17; 55/17; 56/17
03.00.13.10.01	Грунче (Охридско грунче, Мало грунче)	Pelagus minutus	55/17
03.00.13.10.01	Грунче (Преспански грунче, Мало грунче)	Pelagus prespensis	56/17
03.00.13.10.01	Златна штипалка (Балканска штипалка)	Sabanejewia balcanica	4/17; 6/17; 25/17; 55/17
03.00.13.10.01	Змиорка (Источна змиорка, Змијулка)	Eudontomyzon mariae; Eudontomyzon mariae Berg	4/17; 55/17
03.00.13.10.01	Каменарче (Мремка, Бапка)	Salaria fluviatilis	4/17; 55/17
03.00.13.10.01	Лигле (Шивечки зет, Балавец лигавко)	Gimnocephalus cernua	4/17; 6/17
03.00.13.10.01	Мергур	Pachychilon macedonicum	4/17; 6/17; 55/17
03.00.13.10.01	Пеш	Cottus gobio	4/17
03.00.13.10.01	Пиор	Phoxinus phoxinus; Phoxinus lumaireul	4/17; 25/17; 55/17; 56/17
03.00.13.10.01	Платиче (Плоска)	Rhodeus meridionalis; Rhodeus amarus	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17
03.00.13.10.01	Преспанска штипалка	Cobitis meridionalis	56/17
03.00.13.10.01	Сончарка (Сунчица, Сончаница)	Lepomis gibbosus	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17; 56/17
03.00.13.10.01	Струмичка штипалка	Cobitis strumicae	6/17
03.00.13.10.01	Тенкоопашеста кркушка	Romano gobio elimeius	4/17; 6/17; 25/17
03.00.13.10.01	Штипалка (Охридска штипалка)	Cobitis ohridana	4/17; 55/17
03.00.22.10.01	Амур (Бел амур)	Ctenopharyngodon idella	4/17; 17/17; 24/17; 56/17
03.00.22.10.02	Бела мрена (Речна мрена, Македонска мрена)	Barbus macedonicus	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17
03.00.22.10.03	Белвица (Плашица, Плашка, Нивичка, Белвие)	Alburnus (thessalicus; scoranza; sp.; thessalicus-macedonicus; belvica)	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.22.10.04	Вардарка (Гомнушка, Шљунец, Цимуска, Плиска)	Alburnoides bipunctatus; Alburnoides ohridanus	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17
03.00.22.10.05	Главатица	Salmo marmoratus	4/17; 25/17; 57/17
03.00.22.10.06	Грунец (Охридски грунец)	Rutilus ohridanus	4/17; 24/17; 25/17; 55/17
03.00.22.10.07	Грунец (Преспанска писа)	Rutilus prespensis	56/17
03.00.22.10.08	Златен карас (Карас, Караш)	Carassius carassius	4/17; 6/17; 17/17; 24/17
03.00.22.10.09	Јагула (Европска јагула)	Anguilla anguilla	4/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17
03.00.22.10.10	Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка)	Onchorhynchus mykiss	4/17; 6/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.22.10.11	Кечига (Долгоносеста кечига)	Acipenser ruthenus	4/17
03.00.22.10.12	Клен (Утман, Бушар)	Squalius vardarensis; Squalius squalius; Squalius prespensis	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.22.10.13	Костреш (Перкија, Пиркија)	Perca fluviatilis	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17
03.00.22.10.14	Крап	Cyprinus carpio	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.22.10.15	Кркушка (Царево куре, Дујак, Охридски мренец)	Gobio bulgaricus; Gobio ohridanus	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 57/17
03.00.22.10.16	Лињак (Линиш, Лиљан, Барска "пастрмка")	Tinca tinca	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 55/17; 56/17
03.00.22.10.17	Македонска пастрмка	Salmo macedonicus	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17
03.00.22.10.18	Моранец	Pachychilon pictum	4/17; 24/17; 25/17; 55/17; 57/17
03.00.22.10.19	Охридска белвица	Salmo ohridanus	55/17
03.00.22.10.20	Охридска пастрмка	Salmo letnica Karaman, Salmo letnica (Salmo letnica typikus)	4/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.22.10.21	Пелагониска пастрмка	Salmo pelagonicus	6/17; 24/17
03.00.22.10.22	Пелистерска пастрмка (Брајчинска пастрмка)	Salmo peristericus	56/17
03.00.22.10.23	Писа (Плотица, Охридска писа)	Scardinius erythrophthalmus; Scardinius knezevici	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17
03.00.22.10.24	Попадика (Еѓупка, Легла)	Vimba melanops (Vimba vimba)	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 57/17
03.00.22.10.25	Поточна (речна, радичка) пастрмка	Salmo farioides	4/17; 24/17; 25/17; 57/17
03.00.22.10.26	Поточна златовчица (Канадска пастрмка)	Salvelinus fontinalis	4/17
03.00.22.10.27	Руска есетра	Acipenser gueldenstaedtii	4/17
03.00.22.10.28	Скобуст (Бојник, Скобал)	Chondrostoma (vardarensis; ohridanus; prespense)	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.22.10.29	Смуѓ	Stizostedion lucioperca	24/17
03.00.22.10.30	Сом	Silurus glanis	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17
03.00.22.10.31	Сребрен карас (Кинеско крапче, Карас, Караш, Бабушка)	Carassius gibelio	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.22.10.32	Толстолобик, бел	Hypophthalmichthys molitrix	4/17; 24/17; 55/17; 56/17
03.00.22.10.33	Толстолобик, сив	Hypophthalmichthys nobilis	4/17; 24/17; 55/17
03.00.22.10.34	Црвеноперка	Rutilus rutilus	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17
03.00.22.10.35	Црна мрена (Поточна мрена, Балканска мрена)	Barbus balcanicus; Barbus rebeli; Barbus prespensis	4/17; 6/17; 17/17; 24/17; 25/17; 55/17; 56/17; 57/17
03.00.22.10.36	Штука	Esox lucius	4/17; 6/17; 24/17; 25/17

Листа на видови на риби во природни езера, сливови на реки и акумулации во Република Македонија

Шифра според НЗШРУ, 2018 *)	Назив	Акумулации							
03.00.13.10.01	Американско сомче (Америчко сомче, Џуцесто сомче, Американец)	Водоча	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Амурче (Чебачок)	-	-	Глобочица	-	Калиманци	Козјак	-	-
03.00.13.10.01	Вардарска штипалка	-	-	-	-	-	Козјак	-	-
03.00.13.10.01	Вретенар	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Вретенушка (Виун, Охридска вретенушка)	-	-	-	-	-	Козјак	-	-
03.00.13.10.01	Вретенушка (Струмичка вретенушка)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Гамбузија	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Грунче (Охридско грунче, Мало грунче)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Грунче (Преспански грунче, Мало грунче)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Златна штипалка (Балканска штипалка)	-	-	-	-	-	Козјак	-	-
03.00.13.10.01	Змиорка (Источна змиорка, Змијулка)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Каменарче (Мремка, Бапка)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Лигле (Шивечки зет, Балавец ливавко)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Мергур	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Пеш	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Пиор	-	-	-	-	-	Козјак	-	-
03.00.13.10.01	Платиче (Плоска)	-	-	Глобочица	-	Калиманци	-	-	-
03.00.13.10.01	Преспанска штипалка	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Сончарка (Сунчица, Сончаница)	Водоча	-	-	Градче	Калиманци	-	-	-
03.00.13.10.01	Струмичка штипалка	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.13.10.01	Тенкоопашеста кркушка	-	-	-	-	-	Козјак	-	-
03.00.13.10.01	Штипалка (Охридска штипалка)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.01	Амур (Бел амур)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.02	Бела мрена (Речна мрена, Македонска мрена)	Водоча	-	-	Градче	-	Козјак	-	-
03.00.22.10.03	Белвица (Плашица, Плашка, Нивичка, Белвие)	Водоча	Глажња	Глобочица	Градче	Калиманци	Козјак	Конче	-
03.00.22.10.04	Вардарка (Гомнушка, Шљуонец, Цимуска, Плиска)	-	-	Глобочица	Градче	-	Козјак	-	-
03.00.22.10.05	Главатица	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.06	Грунец (Охридски грунец)	-	-	Глобочица	-	-	-	-	-
03.00.22.10.07	Грунец (Преспанска писа)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.08	Златен карас (Карас, Караш)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.09	Јагула (Европска јагула)	-	Глажња	Глобочица	-	Калиманци	Козјак	-	-
03.00.22.10.10	Калифорниска пастрмка (Виножитна пастрмка)	-	-	Глобочица	-	-	Козјак	-	-
03.00.22.10.11	Кечига (Долгоносеста кечига)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.12	Клен (Утман, Бушар)	Водоча	Глажња	Глобочица	Градче	Калиманци	Козјак	Конче	-
03.00.22.10.13	Костреш (Перкија, Пиркија)	Водоча	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.14	Крап	Водоча	Глажња	Глобочица	Градче	Калиманци	Козјак	Конче	-
03.00.22.10.15	Кркушка (Царево куре, Дујак, Охридски мронец)	-	-	Глобочица	Градче	-	Козјак	Конче	-
03.00.22.10.16	Лињаќ (Линиш, Лиљан, Барска "пастрмка")	Водоча	-	-	-	Калиманци	-	Конче	-
03.00.22.10.17	Македонска пастрмка	-	Глажња	-	Градче	Калиманци	Козјак	-	-
03.00.22.10.18	Моранец	-	-	Глобочица	-	-	-	-	-
03.00.22.10.19	Охридска белвица	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.20	Охридска пастрмка	-	-	Глобочица	-	-	-	-	-
03.00.22.10.21	Пелагониска пастрмка	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.22	Пелистерска пастрмка (Брајчинска пастрмка)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.23	Писа (Плотица, Охридска писа)	-	-	Глобочица	-	Калиманци	-	-	-
03.00.22.10.24	Попадика (Еѓупка, Легла)	-	-	-	-	-	Козјак	-	-
03.00.22.10.25	Поточна (речна, радичка) пастрмка	-	-	Глобочица	-	-	-	-	-
03.00.22.10.26	Поточна златовчица (Канадска пастрмка)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.27	Руска есетра	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.28	Скобуст (Бојник, Скобал)	-	-	Глобочица	Градче	Калиманци	Козјак	-	-
03.00.22.10.29	Смуѓ	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.30	Сом	Водоча	-	-	Градче	Калиманци	Козјак	-	-
03.00.22.10.31	Сребрен карас (Кинеско крапче, Карас, Караш, Бабушка)	Водоча	Глажња	Глобочица	Градче	Калиманци	Козјак	Конче	-
03.00.22.10.32	Толстобик, бел	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.33	Толстобик, сив	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00.22.10.34	Црвеноперка	Водоча	-	-	Градче	Калиманци	Козјак	Конче	-
03.00.22.10.35	Црна мрена (Поточна мрена, Балканска мрена)	-	Глажња	Глобочица	Градче	-	Козјак	-	-
03.00.22.10.36	Штука	-	-	-	-	-	Козјак	-	-

*) 03.00.13/= Риби, несоодветни за човечка исхрана

*) 03.00.22/= Риби, соодветни за човечка исхрана

